



СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни издавања број 101-11, за огласи 101-11.
1-30 1-931.

Среда, 12 ноември 1958

БЕЛГРАД

БРОЈ 45

ГОД. XIV

Цена на овој број е 100.— динар. — Претплата за 1958 година изнесува 1700.— динар, а за странство 2500.— динари. — Редакција: Улица Краљевик'а Марка бр. 8. — Телефон: Редакција 28-838, Администрација 88-276. Продажно одделение 22-618. Тел. централа 28-010.

768.

Врз основа на овластувањето од точката II на Одлуката за измени и дополненија на Правилникот за работа на Сојузната народна скупштина за утврдување на пречистениот текст на тој правилник за работа, Законодавниот одбор на Сојузниот собор и Законодавниот одбор на соборот на производителите, на седницата од 28 октомври 1958 година, го утврдија пречистениот текст на Правилникот за работа на Сојузната народна скупштина.

Сојузна народна скупштина

СНС (А) 49

28 октомври 1958 година

Белград

Потпретседател на Законодавниот одбор на Соборот на производителите,
Родолуб Станиќ, с. р.

Претседател на Законодавниот одбор на Сојузниот собор,
др Макс Шнудерл, с. р.

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА (Пречистен текст)

I

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

За да се осигураат условите Сојузната народна скупштина да ги врши своите права и должности утврдени со Уставот и за да се утврдат правилата за работа на Скупштината се донесуваат правилници за работа.

Член 2

Правилникот за работа на Сојузната народна скупштина содржи одредби за работата на заједничките седници на домовите, за правата и должностите на претседателот, потпретседателите и секретарот на Скупштината и за скупштинската администрација.

Секој дом, си донесува сам свој правилник за работа. Правилникот за работа на Сојузниот собор содржи и одредби за работниот ред за работа на посебните состаноци на Веќето на народите.

II

ЗАСЕДАНИЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА

Член 3

Времето од изборите на Сојузната народна скупштина до нејзиното распуштање сочинува едно нејзино свикување. Скупштинските свикувања се обележуваат со редни броеви.

Член 4

Сојузната народна скупштина заседава постојано за сето време на траењето на едно свикување и работи во посебни седници на своите собори, во заједнички седници на обата дома и во седници на одборите и комисиите на одделни собори и на Скупштината.

За време на летните месеци скупштинскиот одмор трае најмногу три месеци.

Претседателот на Скупштината може, ако тоа го бара особена потреба, и за време на скупштинскиот одмор да свика седници на одделни одбори и комитети на Скупштината и домовите, како и посебни и заједнички седници на домовите.

Член 5

Новоизбраната Скупштина се свикува во заседание најдоцна за триесеттиот ден од денот на извршените избори.

Свикувањето го врши претседателот на Скупштината од изминатото свикување а ако тој не го стори тоа во определениот срок, Скупштината ќе се состане по покана од дваесет пратеници или по покана од Сојузниот извршен совет.

III

ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ И СЕКРЕТАР НА СКУПШТИНАТА

Член 6

Сојузната народна скупштина има претседател, двајца или повеќе потпретседатели и секретар, кои се избираат од редот на народните пратеници на првата заједничка седница на домовите.

Претседателот, потпретседателите и секретарот се избираат за целото свикување на Скупштината и остануваат на должноста и по распуштањето на Скупштината, до новото избирање на претседател, потпретседатели и секретар.

Член 7

Претседателот на Скупштината ја претставува Скупштината, ги потпишува покрај Претседателот на Републиката указите за прогласување на законите, свикува заједнички седници на домовите и на нив претседава, се грижи за извршувањето на одлуките на Скупштината и на нејзините собори.

Претседателот се грижи за примената на правилникот за работа и го толкува Правилникот за работа на Сојузната народна скупштина.

Претседателот се грижи за заштитата на пратеничкиот имунитет и на другите пратенички права.

Претседателот се грижи за објавувањето на стенографските белешки и за правата на печатот во Скупштината, го пропишува куќниот ред и правилата за скупштинската стража и ги врши другите права и должности предвидени со овој правилник за работа и со правилниците за работа на домовите.

Член 8

Претседателот на Скупштината ги свикува во седници и одделните собори согласно со одредбите од правилниците за работа на домовите.

Член 9

Претседателот односно потпретседателот на Скупштината, кога претседава на заједничка седница на домовите, не може да учествува во претресот и да гласа, освен гласањето за изборот кога тоа се врши тајно.

Член 10

Претседателот на Скупштината во случај на спреченост го заменуваат во сите негови права и должности потпретседателите по ред како се избрани. Потпретседателите му помагаат на претседателот во вршењето на работите определени со

овој правилник за работа и можат, во договор со претседателот, да претседаваат на заедничка седница на домовите.

Секретарот на Скупштината му помага на претседателот во раководењето со седниците, се грижи за работата на скупштинската администрација, составува предлог на претсметката на расходите и приходите на Скупштината и ги врши другите права и должности предвидени со овој правилник за работа.

Во случај на спреченост на секретарот, на претседателот во раководењето со седниците му помага пратеник што ќе го определи претседателот.

Член 11

Седницата на која се врши избор на претседател, потпретседатели и секретар ја отвора и претседава на неа до изборот на претседател, претседателот на кој што му истечува должноста. Тој му го отстапува претседателското место на новиот претседател штом ќе прогласи дека е овој избран.

Член 12

Предлог на кандидатура за претседател, потпретседатели и секретар, како и предлог за изивно разрешување, можат да поднесат дваесет пратеници.

Член 13

Избирањето на претседател, потпретседатели и секретар се врши со јавно гласање, но Скупштината по предлог од еден пратеник може да одлучи да се врши со тајно гласање.

Ако избирањето се врши со јавно гласање, ќе се избира со ред прво претседател, потоа секој потпретседател и секретар.

Ако избирањето се врши со тајно гласање, гласањето за претседател, потпретседатели и секретар се врши на исто гласачко листче.

Во поглед на постапката за разрешување на претседателот, потпретседателите и секретарот и начинот на гласањето за разрешувањето важат соодветните одредби за нивното избирање.

IV

ЗАЕДНИЧКИ СЕДНИЦИ НА ДОМОВИТЕ

1. Делокруг и начин на работата

Член 14

На заедничката седница на домовите учествуваат и одлучуваат сите членови на Сојузниот собор и на Соборот на производителите.

Член 15

Скупштината на заедничката седница на домовите:

- 1) го избира и разрешува Претседателот на Републиката;
- 2) ги избира и разрешува членовите на Сојузниот извршен совет;
- 3) го избира и разрешува претседателот, потпретседателите и секретарот на Скупштината;
- 4) ги избира и разрешува судите на Сојузниот врховен суд;
- 5) ги избира и разрешува судиите и повремените судии на Врховниот стопански суд;
- 6) ги избира и разрешува членовите на одборите и комисиите на Скупштината и ги потврдува правилниците за работа на овие одбори и комисии;
- 7) ја прогласува промената на Уставот;
- 8) ги решава споровите за надлежноста помеѓу домовите;
- 9) донесува правилник за работа на Скупштината;
- 10) ги претресува извештаите на своите одбори и комисии доколку со правилникот за работата тоа не е ставено во надлежност на домовите;
- 11) врши други работи определени со Уставот и со овој правилник за работа.

Член 16

Скупштината на заедничка седница на домовите може да донесува декларации и резолуции по прашањата од надлежноста на федерацијата и по дру-

гите прашања од интерес за сојузната држава, како и препораки за работа на државните органи, самоуправните установи и стопанските организации, ако претходно обата дома се согласиле тие акти да се стават на дневниот ред на заедничката седница.

Скупштината може и без претходна согласност на домовите да ги стави на дневниот ред на заедничката седница на домовите тие акти ако еден пратеник, кој ќе биде поддржан уште од девет членови од истиот дом, не стави барање да се решава за таков акт на посебни седници на домовите.

Домовите можат да одлучат да претресат на заедничка седница одделни законски предлози и други прашања од општо значење во чие решавање учествуваат обата дома, извештаи што ги поднесува Сојузниот извршен совет по своја иницијатива или на барање од Скупштината, извештаи од коморите и други организации и установи, но гласањето за законските предлози се врши на седница на секој дом одвоено.

Член 17

Ако на барање од еден дом извештајот на Сојузниот извршен совет треба да биде поднесен само во домот што барал поднесување на извештај, извештајот ќе биде поднесен на заедничка седница на домовите ако тоа го бара другиот дом.

Член 18

На дневниот ред на заедничка седница на домовите може под условите од членот 16 став 2 на овој правилник за работа да се стави и претрес на одделни прашања од општо политичко значење. Ваквиот претрес се завршува без усвојување определена одлука, а може да се заврши и со заклучок да му се препорача на Сојузниот извршен совет да подготви предлог на закон или на друга одлука што ќе им ги поднесе на домовите на Скупштината, или во својата надлежност да донесе потребни одлуки односно да преземе соодветни мерки.

Член 19

Заедничката седница на домовите ја свикнува претседателот на Скупштината врз основа на одлука на обата дома, по предлог од еден дом, од Сојузниот извршен совет или по општествена иницијатива. Предлогот мора да ги содржи прашањата од делокругот на заедничката седница на домовите заради чие расправување се предлага свикнување на седницата.

Претседателот е должен да свика заедничка седница на домовите во сите случаи кога тоа го предлагаат цитираните тела на Скупштината, како и во други случаи кога е тоа со Уставот определено.

Ако претседателот не ја свика заедничката седница на домовите кога е тоа определено со овој правилник за работа, седницата ќе се состане по покана од дваесет пратеници односно од Сојузниот извршен совет.

Член 20

Заедничките седници на домовите се јавни.

Скупштината може да одлучи поодделна седница во целост или делум да се одржи без присуство на јавноста.

Работата на таква седница се смета како државна тајна и од неа може да се објави само она што ќе му го стави Скупштината во должност на претседателот да го објави.

Член 21

По покана од Скупштината, на заедничката седница на домовите може да одржи говор странски државник како гостин.

Член 22

Откога претседателот ќе ја отвори седницата, секретарот ќе го прочита записникот од претходната седница.

Секој пратеник има право да стави забелешки на записникот.

Ако секретарот ја прифати забелешката, таа ќе се внесе во записникот, а ако секретарот не ја

прифати, Скупштината одлучува за основаноста на забелешката без претрес.

Увоениот записник го потпишуваат претседателот и секретарот.

Член 23.

Пред да се премине на дневниот ред претседателот дава куси соопштенија во врска со работата на Скупштината и одговара на прашањата од пратениците што на него му се упатени а се однесуваат на внатрешните работи на Скупштината и на повредите на пратеничкиот имунитет и на другите пратенички права.

Член 24

За заедничката седница на домовите се утврдува дневен ред.

Член 25

Секој дом, одбор и комисија на домот или на Скупштината, Сојузниот извршен совет, како и секој народен пратеник имаат право да предложат одделните прашања за кои Скупштината може да решава или да ги претресува на заедничката седница на домовите да се ставаат на дневниот ред.

Предлогот за ставање одделни прашања на дневен ред се поднесува пред седницата, но со согласност од Скупштината може да се поднесе и на самата седница.

Предлозите се поднесуваат писмено, а на седницата и усно.

Претседателот е должен да им го стави на располагање на пратениците пред почетокот на седницата списокот на сите предмети што најдоцна на 24 часа пред закажаната седница се предложени за дневниот ред на заедничката седница. Во списокот предлозите се наведуваат по оној ред по кој ѝ се доставени на Скупштината.

Член 26

Претседателот ја известува Скупштината за сите примени предлози за дневниот ред на седницата и го предлага дневниот ред.

Дневниот ред го утврдува Скупштината.

Член 27

Секој народен пратеник има право да говори на јазикот на народот на кој му припаѓа.

Говорите одржани на јазикот на припадниците на национални малцинства се преведуваат.

Член 28

Никој не може да говори на седницата пред да побара и добие збор од претседателот.

Пријавите за збор се прават штом ќе се отвори претресот и можат да се поднесуваат сè до завршетокот на претресот. Претседателот дава збор по редот на пријавувањето. Пријавата може да биде писмена или усна.

Пријавениот говорник има право својот ред да му го отстапи на друг пријавен говорник.

Член 29

На пратеникот што сака да говори за повреда на правилникот за работа или за повреда на утврдениот дневен ред му се дава збор штом тоа ќе го побара. Неговиот говор не може да трае подолго од пет минути.

Претседателот е должен да даде објаснение во поглед на повреда на правилникот за работа односно во поглед на утврдениот дневен ред. Ако пратеникот не биде задоволен со даденото објаснение, претседателот ја повикува Скупштината без претрес да го реши ова прашање.

Член 30

Ако пратеникот побара збор за да го исправи наводот што е погрешно изложен и што дал повод за недоразбирање или што ја предизвикал потребата од лично објаснение, претседателот ќе му даде збор штом ќе го заврши својот говор оној што ја предизвикал исправката.

Пријавениот говорник мора да се ограничи на исправката односно на личното објаснение, а неговиот говор не може да трае подолго од пет минути.

Претседателот може да не му дозволи на пријавениот говорник да прави исправка односно да говори заради лично објаснение ако смета дека говорникот не е предизвикан. Ако со тоа не се сложи говорникот, за тоа прашање Скупштината одлучува без претрес.

Член 31

Говорникот може да зборува само за прашањето што е на дневниот ред.

Ако говорникот се оддалечи од дневниот ред, претседателот ќе го повика да се придржува кон дневниот ред. Ако говорникот и по второто повикување не се придржува кон дневниот ред, претседателот ќе му изрекне одземање на зборот согласно со одредбите од овој правилник за работа.

Скупштината може да одлучи по предлог од десет пратеници говорникот по ист предмет да може да говори само еднаш, како и да го определи траењето на говорот.

Подносителот на предлогот, претставникот на Сојузниот извршен совет и одборските известители за ист предмет можат да говорат повеќе пати и прекуред.

Член 32

Говорникот може да го прекине или да го опомене на ред само претседателот.

Претседателот е должен да се прижи говорникот да не биде спречуван во слободата на говорот.

Член 33

Скупштината може на заедничката седница на домовите да донесува помножавни одлуки ако на седницата е присутно мнозинството од членовите на едниот и другиот дом. Ако претседателот забележи дека на седницата не присуствува доволен број народни пратеници, ќе нареди прозивка на членовите на едниот и други дом. Прозивката ќе се изврши и тогаш ако тоа го предложи еден пратеник чие барање ќе биде поддржано од девет пратеници.

Одлуката за изборот или разрешувањето на Претседателот на Републиката се донесува со мнозинство гласови од вкупниот број на сите народни пратеници.

Другите одлуки се донесуваат со мнозинство на дадените гласови, доколку со одредбите од овој правилник за работа не е поинаку определено.

Ако е бројот на воздржаните гласови поголем од вкупниот број на гласовите „за“ и „против“, таков предлог е отфрлен, а ако е во прашање избор се врши повторно избирање.

Член 34

Гласањето е јавно, доколку со одредбите од овој правилникот за работа не е определено поинаку.

Гласањето се врши со дигање рака или поименично.

Поименичното гласање го определува претседателот кога смета дека е тоа потребно за да се утврди точно резултатот на гласањето или кога тоа го бараат десет пратеници.

Член 35

Гласањето со дигање рака се врши на тој начин што претседателот ги повикува пратениците најпрво да се изјаснат кој е за предлогот, потоа кој е против предлогот, и најпосле дали се воздржува некој од гласањето.

Член 36

Поименичното гласање се врши врз основа на прозивката на пратениците што гласаат со изјаснување „за“ или „против“ или се воздржуваат од гласањето.

Во случај на поименично гласање прозивката на пратениците ја врши секретарот на Скупштината или еден пратеник што ќе го избере Скупштината.

Ако врз основа на списокот на пратениците се утврди дека одделен присутен пратеник не гласал на првата прозивка, тој ќе гласа кога ќе се прозоват пратениците за кои во списокот не е забележено дека гласале.

2. Постапка при изборите**Член 37**

За сите избори што се вршат на заедничка седница на домовите важи следната постапка, доколку за поодделни од тие избори не е определено поинаку со овој правилник за работа.

а) Постапка при јавното гласање**Член 38**

Избирањето почнува со предлагање кандидати односно кандидатски листи.

Предлогот на кандидатура односно на кандидатска листа се поднесува писмено и покрај имињата на кандидатите ги опфаќа и потписите на предлагачите.

Кога ќе се заврши предлагањето, претседателот соопштува кои предлози на кандидатури односно кандидатски листи се поднесени, го објавува почетокот на гласањето и ги става предлозите на гласање по редот по кој се поднесени.

Пред гласањето подносителите на предлози имаат право да го повлечат својот предлог.

Откако претседателот ќе објави дека се пристапува кон гласање, не може никој да добие збор освен ако сака да зборува за повреди на правилникот за работа што се однесуваат на избирањето кое се врши.

Член 39

Ако постои само еден предлог на кандидатура или на кандидатска листа, гласањето се врши со дигање рака.

Член 40

Поименичното гласање се врши на тој начин што секој пратеник се изјаснува за еден од предложените кандидати односно за една од предложените кандидатски листи со повикување на името на првиот кандидат од листата или на бројот што го носи листата, или се воздржува од гласање.

б) Постапка при тајното гласање**Член 41**

Тајното гласање се врши со гласачки ливчиња. На посебна маса пред претседателската маса ќе се стави кутија за гласање.

Член 42

Постапката околу кандидирањето почнува со тоа што претседателот на Скупштината ги повикува пратениците да поднесат предлози на кандидатура односно на кандидатска листа. Предлозите на кандидатури односно на кандидатски листи се поднесуваат писмено и покрај имињата на кандидатите ги опфаќаат и потписите на предлагачите.

Кога ќе се заврши предлагањето, претседателот ги објавува сите предлози и дава одмор, за кое време сите предлози на кандидатури односно на кандидатски листи ќе бидат напечатени на гласачко ливче.

Член 43

На гласачкото ливче мора да биде означено за кој избор се гласа.

Во гласачкото ливче се внесуваат имињата на предложените кандидати едно под друго по оној ред по кој биле предложени. Секое име е заградено со подебели линии, а покрај името од десната страна на линијата се наоѓа празен квадрат.

Ако избирањето се врши по кандидатски листи, во гласачко ливче се внесуваат сите предложени кандидатски листи по редот како се предложени и за секоја листа имињата на предложените кандидати. Тие на ливчето се обележуваат со реден број. Секоја листа е заградена со подебели линии, а покрај ознаката на листата се наоѓа од десната страна празен квадрат.

За избирање претседател, потпретседател и секретар на Скупштината се означува во секое гласачко ливче пред името на кандидатот и функцијата за која се предлага кандидатот.

Секое гласачко ливче е означено со печатот на Сојузната народна скупштина.

Секој пратеник добива едно гласачко ливче.

Член 44

Пратеникот што при распределбата на гласачките ливчиња не добил ливче, има право да го добие сè до завршетокот на гласањето.

По распределбата на гласачките ливчиња претседателот го определува потребното време за пополнување на гласачките ливчиња. По истекот на тоа време претседателот го објавува почетокот на гласањето.

Член 45

Со спроведувањето на изборите раководи претседателот, на кој во тоа му помагаат секретарот на Скупштината и три пратеници што ги избира Скупштината пред почетокот на гласањето.

Секретарот врши поименична прозивка на пратениците врз основа на списокот на сите членови од обата дома. Прозваниот пратеник гласа на тој начин што во една од гласачките кутии го спушта своето гласачко ливче кое е двапати пресвиткано.

Кога е прозивката завршена, претседателот прашува дали има пратеник што не е прозван. Ако врз основа на списокот се утврди дека одделен присутен пратеник не гласал на првата прозивка, тој ќе гласа кога ќе се прозват пратениците за кои во списокот не е забележено дека гласале.

Член 46

Пратеникот гласа „за“ на тој начин што во квадратот покрај името на кандидатот или покрај кандидатската листа за која гласа го запишува знакот „X“.

Пратеникот може да гласа само за еден од предложените кандидати, односно само за една кандидатска листа.

Ако е предложен само еден кандидат или една листа, пратеникот, ако гласа против тој кандидат односно листа, нема да го стави знакот „X“ во квадратот.

Неважечки се оние гласачки ливчиња на кои знакот „X“ е ставен во квадратите покрај имињата на два или повеќе кандидати или покрај ознаката на две или повеќе кандидатски листи, како и оние што се пополнети така што да не може со сигурност да се тврди за кој кандидат или листа пратеникот гласал.

Член 47

По завршеното гласање се врши пребројување на гласовите.

Пребројувањето на гласовите се врши на тој начин што пратениците кои му помагаат на претседателот во спроведувањето на изборите земаат едно по едно ливче, го одвиткуваат и го прегледаваат па важечкото ливче му го додаваат на секретарот, кој бележи за секој кандидат или кандидатска листа колку гласови добила, а ако во изборот учествува само еден кандидат односно една листа и колку гласови имало против. Неважечките ливчиња се одвојуваат настрана. Кога е пребројувањето завршено, секретарот и пратениците што му помагаат на претседателот во спроведувањето на изборите ќе ги прегледаат заедно сите ливчиња одвоени како неважечки за да утврдат заедно дали се навистина неважечки.

Ако се јави разлика помеѓу бројот на гласовите дадени по списокот врз основа на кој се гласало и бројот на гласачките ливчиња резултатот се утврдува врз основа на бројот на предадените гласачки ливчиња.

Член 48

Кога се гласа за разрешување, на гласачкото ливче под името на избраното лице или на членовите на телото за чие разрешување се гласа ќе бидат напишани и заградени со подебели линии зборовите „за разрешување“ и „против разрешување“, а покрај зборовите „за разрешување“ како и покрај зборовите „против разрешување“ се наоѓа празен квадрат. Пратеникот гласа за разрешување на тој начин што го запишува знакот „X“ во квадратот покрај зборовите „за разрешување“, а против гласа на тој начин што го запишува истиот знак во квадратот покрај зборовите „против разрешување“.

Во поглед на постапката и начинот на гласањето за разрешување важат соодветните одредби од овој правилник за работа за избирањето.

в) Утврдување и прогласување резултатот на изборите

Член 49

Избран е оној кандидат што добил мнозинство од дадените гласови, а ако имало двајца или повеќе кандидати оној од нив што добил најголем број гласови.

Кога е предложена само една кандидатска листа, избрани се сите кандидати од таа листа ако листата добила мнозинство од дадените гласове.

Кога предложениот кандидат односно кандидатска листа не добила мнозинство гласови, или ако двајца или повеќе кандидати или две или повеќе кандидатски листи добијат еднаков број гласови, или ако е бројот на воздржаните гласови поголем од вкупниот број на гласовите дадени „за“ и „против“, се врши повторно избирање.

Во повторното избирање учествуваат сите поранешни кандидати односно кандидатски листи, како и новите кандидати односно кандидатски листи ако тие бидат дополнително предложени. Подносителите на поранешните предлози можат пред повторното избирање да ја повлечат кандидатурата односно кандидатска листа.

Член 50

Резултатот на гласањето го објавува претседателот.

Ако гласањето било поименчно или тајно, претседателот ќе објави колку пратеници вкупно гласале, колку гласови добил секој кандидат, односно секоја кандидатска листа, и колку имало неважечки ливчиња. Ако бил предложен само еден кандидат односно една кандидатска листа, претседателот објавува и колку гласови имало против.

Кога се гласало за разрешување, претседателот објавува колку пратеници вкупно гласале, колку гласале за разрешување, колку против и колку имало неважечки ливчиња.

3. Претрес на актите што се донесуваат на заедничка седница на домовите

Член 51

Предлог на декларација, резолуција, препорака или одлука што ги донесува Скупштината на заедничка седница на домовите можат да поднесат соборите, одборите или комисиите на домот или на Скупштината, Сојузниот извршен совет, како и секој народен пратеник.

Член 52

Секој предлог на декларација, резолуција, препорака и одлука мора претходно да биде претресен во надлежниот одбор или комисија на секој дом. Само по исклучок и во итни случаи може да се одлучи одделен предлог да се земе во претрес на заедничката седница на домовите иако тој не бил претресен во одборите или комисиите.

Текстот на предлогот мора да им биде распределен на пратениците пред почетокот на претресот.

Освен подносителот на предлогот кој бара итна постапка може да добие збор само уште еден пратеник што е против итноста пред да гласа Скупштината за итноста.

Член 53

Претресот е единствен и опфаќа расправање за предметот во начело и во поединости.

Секој народен пратеник има право да учествува во претресот за сите прашања за кои се расправа на заедничката седница на домовите и да предлага измени и дополненија (амандмани) во предлогот.

Член 54

Претресот на предлогот на декларација, резолуција, препорака и одлука почнува со извештајот

на одборот односно комисијата од едниот и другиот дом. По извештајот на одборот односно комисијата подносителот на предлогот може да даде образложение на предлогот, ако подносител не е самиот одбор или комисија.

Член 55

Амандмани можат да се поднесуваат сè додека предлогот не ќе биде ставен на гласање. Тие мораат да бидат писмено формулирани.

Амандманите од подносителот на предлогот се сметаат како составен дел од предлогот.

Член 56

За поднесените амандмани имаат право да се изјаснат подносителот на предлогот и известителот на одборот односно на комисијата. Ако подносителот на предлогот се сложи со амандманот, овој станува составен дел од предлогот, а ако не се сложи, претседателот го става амандманот на гласање. Прифатениот амандман станува составен дел од предлогот на акт.

Ако подносителот на предлогот се сложува во начело со предложениот амандман но предлага нова формулација, за неа нема да се гласа ако со новата формулација се сложува предлагачот. Ако предлагачот на амандманот не се сложува со новата формулација на амандманот што ја предложил подносителот на предлогот, прво се гласа за амандманот во првобитна формулација.

Ако има два или повеќе амандмани на иста одредба од предлогот, најпрво се гласа за оној од нив што всушност најмногу се оддалечува од предлогот, и натаму по ист ред.

За предложените амандмани се гласа пред гласањето за самиот предлог на акт.

Член 57

На почетокот на претресот или пред да се премине на гласање по заклучениот претрес на предлогот претседателот на Скупштината може да определи текстот на предлогот да не се чита или да се прочитаат само одделни делови од предлогот. Вака ќе се постапи и кога тоа го бара народен пратеник чие барање ќе го поддржаат девет пратеници.

Предлогот го чита секретарот на Скупштината или претседателот на соодветниот одбор или комисија.

Член 58

Во текот на претресот за еден предлог Скупштината, на предлог од претседателот или од пратеник, може да одлучи претресот да се прекине и предлогот да се испрати до одбор или комисија на дополнително проучување.

Претресот на одделни прашања кои не бараат донесување одлука или за кои Скупштината не сака да донесе одлука се заклучува со прост премин на дневниот ред. Предлог за прост премин на дневниот ред може да направи претседателот или секој пратеник и за него Скупштината одлучува без претрес.

Член 59

Претресот на предлогот го заклучува претседателот откако ќе утврди дека е исцрпена листата на пријавените говорници.

По заклучениот претрес се преминува на гласање.

Претседателот ќе определи да се пристапи кон гласање за предлогот и во случај да не се водел претрес бидејќи немало пријавени говорници, а не е ни барано предлогот да се упати до одбор или комисија, ниту е поднесен предлог за прост премин на дневниот ред.

Претседателот може да ѝ предложи на Скупштината заклучување на претресот и преминување на гласање и кога листата на пријавените говорници не е исцрпена ако смета дека е прашањето од дневниот ред достаточено претресено.

Предлог претресот да се заклучи, и да се премине на гласање може да поднесе и секој народен пратеник. Претседателот го става таквиот предлог веднаш на гласање.

Член 60

За предлогот на резолуција, декларација, препорака и одлука се гласа во целост.

Пред гласањето во целост претседателот може да стави на посебно гласање одделни делови или одредби од предлогот. Гласањето по делови и одредби на предлог ќе се врши и ако тоа го бара еден народен пратеник чие барање ќе го подржат девет пратеници.

Ако на одделен дел или одредба од предлогот имало амандмани и ако е извршено гласањето за нив, нема да се гласа посебно за тој дел односно одредба од предлогот.

Кога гласањето се врши по делови, за амандманите се гласа при соодветниот дел од предлогот.

4. Одржување на редот

Член 61

Исклучивото право и должност за одржување на редот на заедничката седница на домовите и надзорот над внатрешниот ред во зградата на Скупштината му припаѓа на претседателот на Скупштината.

Член 62

За повреда на редот на заедничка седница на домовите можат да се изрекнат дисциплинските мерки:

- опомена;
 - опомена која се внесува во записникот;
 - одземање на зборот;
 - привремено отстранување од седниците.
- Пратеникот може да биде отстранет најмногу од две седници, а за повторен случај на потешка повреда на редот најмногу од три нови седници.

Опомената, опомената која се внесува во записникот и одземањето на зборот ги изрекува претседателот на Скупштината.

Привременото отстранување од заедничките седници го изрекува Скупштината без претрес, по предлог од претседателот или од дваесет пратеници.

Пратеникот спрема кој претседателот изрекол дисциплинска мерка не може да бара од Скупштината да ја укине таа мерка.

Член 63

Опомена ќе му се изрекне на пратеник кој со својата обноска и со говорот на седницата го нарушува редот и одредбите од правилникот за работа.

Член 64

Опомената која се внесува во записникот ќе му се изрекне на пратеник што со својот говор или со својата обноска ќе го повреди редот или одредбите на правилникот за работа, или се служи со изрази што не се во согласност со достоинството на Скупштината, а на кој на истата седница веќе еднаш му е изречена опомена.

Изречената мерка веднаш се внесува во записникот.

Член 65

Одземање на зборот ќе му се изрекне на пратеник што во својот говор го повредил редот на седницата а на истата седница веќе двапати е опоменат од претседателот или му е изречена опомена која се внесува во записникот.

Член 66

Привремено отстранување од седницата ќе му се изрекне на пратеник што упорно и тешко ги навредува народните пратеници или Скупштината, или за кој ќе се утврди дека не ја чувал тајната за предметите за кои е изгласана тајност, или кој нема да го послуша претседателот што му изрекол одземање на зборот.

Истата мерка може да му се изрекне и на пратеник што предизвикува и прави неред спречувајќи ја работата на седницата.

Члан 67

Пратеникот спрема кој е изречено отстранување од седницата е должен веднаш да ја напушти

салата и не може да присуствува на заедничките седници на домовите од кои е отстранет.

Ако пратеникот се противи да ја напушти седницата или присуствува на седницата од која е отстранет, претседателот може да нареди да се отстрани од салата.

Член 68

Пратеникот против кого се предлага привремено отстранување од седниците има право да добие збор и да ја изнесе својата одбрана. Траењето на говорот не може да биде подолго од пет минути.

Член 69

Изрекувањето на одземање на зборот и на привремено отстранување од седниците се внесува во записникот.

Член 70

Ако претседателот со редовни средства од правилникот за работа не може да го одржи редот на седницата, тој може да определи краток прекин на седницата.

Член 71

Претседателот на Скупштината може да нареди да се отстрани од салата или од зградата на Скупштината секој слушател на галеријата кој не се однесува пристojно.

Претседателот може да нареди и да се испразнат галериите во случај редот во нив да е значително нарушен.

Член 72

Сите лица што се наоѓаат по службена работа во салата за време на седницата се под надзор на претседателот и се должни да ги извршуваат неговите налози.

Член 73

Никој вооружен не смее да влезе во зградата на Скупштината освен припадниците на скупштинската стража.

V

ИЗБОРИ НА ИЗВРШНИТЕ ОРГАНИ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА, НА СОЈУЗНИОТ ВРХОВЕН СУД И НА ВРХОВНИОТ СТОПАНСКИ СУД

1. Избирање на Претседател на Републиката

Член 74

Новоизбраната Скупштината врши на првата заедничка седница на домовите избор на Претседател на Републиката, по избирањето на претседател, потпретседатели и секретар на Скупштината.

Член 75

Предлог на кандидатура за избор на Претседател на Републиката можат да поднесат дваесет народни пратеници.

Член 76

Секој народен пратеник може да биде предложен и избран за Претседател на Републиката.

Член 77

По завршеното предлагање на кандидати претседателот на Скупштината ги објавува имињата на сите предложени кандидати по оној ред како се предложени. Претседателот ги објавува и имињата на предлагачите за секој кандидат.

Член 78

Гласањето за избор на Претседател на Републиката е тајно.

За пребројувањето на гласовите и за утврдувањето на резултатот на гласањето се води посебен записник.

Во записникот за гласањето се внесува особено: колку пратеници гласале, имињата на сите предложени кандидати, колку гласови добил секој кандидат, колку имало неважечки гласачки ливчиња, односно колку гласови имало против, и кој од кандидатите добил мнозинство на гласовите од вкупниот број на сите пратеници.

Записникот го потпишуваат претседателот и секретарот на Скупштината и пратениците што му помогале на претседателот во спроведувањето на изборот.

Член 80

Врз основа на резултатот на избирањето претседателот на Скупштината го прогласува за Претседател на Републиката кандидатот што е избран.

Член 81

Избраниот Претседател на Републиката дава пред Скупштината свечена изјава.

Свечената изјава на Претседателот на Републиката гласи:

„Свечено изјавувам пред Сојузната народна скупштина и пред народот дека должноста на Претседател на Републиката ќе ја извршувам предано и верно, дека ќе се придржувам за Уставот и законите и за другите одлуки на Народната скупштина, дека ќе го чувам и бранам суверенитетот и достоинството на Федеративна Народна Република Југославија и дека сите свои сили ќе ги заложувам за натамошен напредок и цутење на слободната социјалистичка заедница на рамноправните народи на Југославија.“

Претседателот на Републиката го потпишува текстот на прочитаната свечена изјава.

Член 82

Предлог за разрешување на Претседателот на Републиката може да поднесе најмалку една третина од вкупниот број на народните пратеници.

За разрешувањето на Претседателот на Републиката важат соодветните одредби од овој правилник за работа за избирањето на Претседател на Републиката.

Ако Скупштината изгласала разрешување, непосредно по разрешувањето се пристапува кон избор на нов Претседател на Републиката.

Ако Претседателот на Републиката поднесе оставка, должноста му престанува кога ќе биде избран нов Претседател на Републиката.

2. Избирање на Сојузниот извршен совет

Член 83

Новоизбраната Сојузна народна скупштина го избира Сојузниот извршен совет на истата седница на која е извршен изборот на Претседател на Републиката.

Секој член на Сојузниот совет може да биде предложен и избран за член на Сојузниот извршен совет.

Член 84

Предлог за избор на Сојузниот извршен совет во целина или на одделен негов член можат да поднесат дваесет народни пратеници.

Член 85

Избирањето на Сојузниот извршен совет во целина се врши врз основа на кандидатски листи, а избирањето на одделни членови на тој Совет врз основа на поединечни предлози. Предлог за избор на одделен член на Сојузниот извршен совет може да поднесе и самиот Совет.

Член 86

Секоја кандидатска листа за избор на членови на Сојузниот извршен совет мора да содржи најмалку онолкува број кандидати колку изнесува најмалиот број на членовите на тој Совет.

Дваесет пратеници можат пред кандидирањето да предложат да се утврди бројот на членовите што се избира за Сојузниот извршен совет. Скупштината одлучува за овој предлог како за претходно прашање.

Член 87

Кога за избор на Сојузниот извршен совет се предложени две или повеќе кандидатски листи, из-

брани се сите кандидати од онаа листа што добила најголем број гласови.

Член 88

Предлог за разрешување на Сојузниот извршен совет во целина како и предлог за разрешување на одделен член на тој Совет можат да поднесат дваесет народни пратеници. Предлог за разрешување на одделен член на Сојузниот извршен совет може да поднесе и Сојузниот извршен совет.

Во поглед на постапката за разрешување на Сојузниот извршен совет или на одделен негов член и во поглед на начинот на гласањето за разрешување важат соодветните одредби од овој правилник за работа за избирањето на Сојузниот извршен совет, но Скупштината може да одлучи гласањето за разрешување да биде тајно.

Член 89

Во случај на разрешување на Сојузниот извршен совет во целост или на одделен негов член, на истата заедничка седница на домовите на која е донесена одлуката за разрешувањето се избира нов Сојузен извршен совет, односно нов член.

Ако Сојузниот извршен совет или одделен негов член поднесе оставка, Скупштината пристапува кон избирање на нов Сојузен извршен совет односно на нов член на тој Совет место членот што поднел оставка.

На Сојузниот извршен совет што поднел оставка или е разрешен од должност му престанува должноста кога ќе биде избран нов Сојузен извршен совет.

3. Избирање судии на Сојузниот врховен суд и на Врховниот стопански суд

Член 90

Предлог за избор или разрешување на претседател и судии на Сојузниот врховен суд како и на претседател, судии и повремени судии на Врховниот стопански суд можат да поднесат десет пратеници, како и Сојузниот извршен совет.

Член 91

На предлог од Одборот за избори или од Сојузниот извршен совет Скупштината претходно го утврдува бројот на судиите на Сојузниот врховен суд како и бројот на судиите и на повремените судии на Врховниот стопански суд.

Член 92

Предлозите за избор или разрешување на претседател и судии на Сојузниот врховен суд како и на претседател, судии и повремени судии на Врховниот стопански суд се доставуваат преку претседателот на Скупштината до Одборот за избори кој на Скупштината ѝ поднесува свој извештај.

Избирањето на претседател и судии на Сојузниот врховен суд како и на претседател и судии на Врховниот стопански суд се врши врз основа на поединечни предлози. Избирањето на повремени судии на Врховниот стопански суд се врши според списокот во целина.

Ако предлогот од Одборот за избори не се сложува со предлогот од пратениците или од Сојузниот извршен совет, претходно се гласа за предлогот од Одборот за избори.

Ако предлогот на Одборот за избори не ќе биде прифатен, се пристапува кон гласање за првобитниот предлог.

VI

ПРЕТРЕС НА ИЗВЕШТАЈОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ И ДАВАЊЕ ОДГОВОРИ НА ПРАТЕНИЧКИТЕ ПРАШАЊА НА ЗАЕДНИЧКАТА СЕДНИЦА НА ДОМОВИТЕ

1. Извештај на Сојузниот извршен совет

Член 93

Кога на дневниот ред на заедничката седница на домовите се наоѓа извештајот на Сојузниот из-

вршен совет, претресот почнува со експозето, говорот или изјавата на претставникот на тој Совет.

Во текот на претресот на извештајот или по завршениот претрес Сојузниот извршен совет и секој пратеник можат да предложат Скупштината да донесе резолуција или препорака за работата на Сојузниот извршен совет и на другите државни органи, самоуправни установи или стопански организации.

Претресот може да се заклучи со просто или мотивирано преминување на дневниот ред.

Член 94

Скупштината е должна да го стави на дневниот ред предлогот од Претседателот на Републиката Скупштината на заедничка седница на домовите да донесе одлука за актот на Сојузниот извршен совет што Претседателот на Републиката го задржал од извршување поради тоа што не се сложил со тој акт.

Мнозинството на членовите на Сојузниот извршен совет што го усвоило таквиот акт може преку еден член од тоа мнозинство да се изјасни за барањето на Претседателот на Републиката.

Скупштината ја донесува својата одлука врз основа на претресот, но по предлог од пет пратеници може да одлучи и да се премине на гласање за предлогот без претрес.

2. Одговори на пратеничките прашања

Член 95

Ако пратеникот барал на неговото прашање што му го поставил на Сојузниот извршен совет, на државен секретар или на секретар во Сојузниот извршен совет да му се одговори на заедничка седница на домовите, одговорот ќе се даде на заедничка седница ако Скупштината одлучи за тоа.

Скупштината може на заедничка седница на домовите и по предлог од Сојузниот извршен совет да одлучи одговорот да се даде на заедничка седница на домовите.

Член 96

По добиениот одговор пратеникот може да бара разјаснување и да постави дополнителни прашања во врска со одговорот. Ова излагање не може да трае подолго од пет минути.

По излагањето на пратеникот по повод на добиениот одговор се преминува на дневниот ред.

VII

ОДБОРИ И КОМИСИИ НА СКУПШТИНАТА

Член 97

Сојузната народна скупштина ги има следните постојани одбори и комисии:

- Одбор за општествени средства,
- Административен одбор,
- Одбор за претставки и жалби,
- Одбор за избори,
- Комисија за толкување на законите,

Комисии за утврдување на автентичните текстови на законите и на другите акти на Скупштината.

Член 98

Со одлука за дополнително на овој правилник за работа Скупштината може на заедничка седница на домовите да основе и други постојани одбори и комисии и да го определи нивниот состав, делокруг и овластувања.

Со посебна одлука Скупштината може да основе и повремени одбори и комисии за проучување на определени прашања и за приготвување на акти што спаѓаат во делокругот на заедничка седница на домовите или во надлежност на обата дома. Со одлуката за основување се определува составот, делокругот и овластувањата на одборите и комисиите.

Член 99

По предлог од Сојузниот извршен совет, Сојузната народна скупштина може да формира заед-

нички комисии составени од членови на Сојузниот собор и на Соборот на производителите и од членови на Сојузниот извршен совет, и по потреба од редот на другите граѓани, за проучување на одделни прашања и за приготвување нацрти на закони или на друг акт од делокругот на Сојузната народна скупштина.

Во текот на својата работа заедничките комисии поднесуваат на заедничката седница на домовите извештај за својата работа.

Нацртите на закони и на други акти на Скупштината заедничките комисии му ги поднесуваат на Сојузниот извршен совет.

Член 100

Одборот за општествени средства:

од гледиштето на политиката утврдена во сојузната општествени планови, законите, резолуциите, препораките и другите акти на Скупштината, како и во другите сојузни прописи, ја разгледува распределбата, располагањето и користењето на општествените средства од страна на сите државни органи, установи, стопански и други организации на територијата на Југославија;

врз основа на податоците од општествената пресметка и другите податоци ја разгледува политиката на распределбата на општествените средства во стопанството како целина или во одделни негови гранки.

Член 101

Одборот за општествени средства ги врши своите задачи врз основа на заклучоците на секој дом, на предлог од Сојузниот извршен совет или по своја иницијатива.

Одборот во својата работа соработува со другите одбори од обата дома на Скупштината во прашањата што се однесуваат на делокругот на тие одбори.

Член 102

Одборот за општествени средства има 31 член. Одборот работи на свои седници.

Одборот може од редот на своите членови да формира пододбори.

Одборот може, во согласност со претседателот на Скупштината, за членови на пододборите да определи и народни пратеници што не се членови на Одборот.

Одборот може на своите пододбори да им го довери проучувањето и претресувањето на определени прашања од својот делокруг со поднесување мислења и предлози од Одборот.

Член 103

Одборот во рамките на својот делокруг има право да бара материјали и извештаи од сите државни органи, установи и организации што располагаат со општествените средства.

Одборот има право на свои седници да повикнува овластени претставници на сите државни органи, самостојни установи и организации и да бара од нив да му поднесуваат усно извештаи, да му даваат потребни објаснувања, мислења и изјави.

Одборот може да формира комисии или групи за проучување одделни прашања, за вршење прегледи и анкети.

Сите државни органи, установи и организации се должни во согласност со законите и другите прописи да им овозможат на Одборот, на неговите пододбори, комисии и групи извршување на задачите од делокругот на Одборот.

Член 104

Врз основа на утврдената состојба во врска со располагањето со општествените средства од страна на одделни државни органи, установи и организации Одборот може да предложи поведување постапка за надоместок на штета и дисциплинска постапка против одговорен политички функционер или службеник. Ако надлежниот орган за поведување постапка не го прифати предлогот во определен срок, Одборот може да го повика претставникот на тој орган да ги изнесе на седницата своите причини за таквото постапување.

Одборот може на извршниот совет, народниот одбор или телото од кое е избран соодветниот функционер или член на органот на управувањето да им упати свое образложено мислење во врска со утврдената состојба во поглед на располагањето со општествените средства и во врска со работата на соодветните функционери, односно членови на органите на управувањето. Со ова мислење Одборот може да става свои предлози и да дава препораки.

Член 105

Одборот може во соработка со друг одбор на домот во чиј делокруг спаѓа соодветното прашање или самостојно доколку другиот одбор не го прифати неговиот предлог, да ѝ предлага на Скупштината донесување или промена на соодветни закони и други акти што се во надлежност на Скупштината.

Одборот може во врска со утврдената состојба и заради остварување на политиката утврдена со законите и другите акти на Скупштината и со другите сојузни прописи да им дава препораки за располагањето со општествени средства на соодветните државни органи, установи и организации и да им предлага на Сојузниот извршен совет и Скупштината преземање на соодветни мерки во рамките на нивната надлежност.

Одборот не може да издава наредби, налози или да врши работи или овластувања утврдени со закон за други државни органи, установи и организации.

Член 106

Одборот, пододборите, комисиите и групите во вршењето на своите задачи непосредно општаат со стареџината односно колегијалниот орган на управувањето на установите и организациите.

Комисијата или групата може да бара свикување седница на колегијалниот орган со цел за добивање известувања и податоци.

Член 107

Административниот одбор врши тримесечно преглед на извршувањето на претметката на расходите и приходите на Скупштината и за тоа ѝ поднесува извештај на Скупштината, ѝ предлага на Скупштината прописи за наградите и надоместоците на пратениците на Сојузната народна скупштина и се грижи за нивното извршување, донесува правилник за уредувањето на администрацијата на Скупштината, ја утврдува систематизацијата на работните места во администрацијата на Скупштината и врши други работи предвидени со правилниците за работа и со другите прописи.

Административниот одбор се состои од единаесет членови.

Член 108

Одборот за претставки и жалби ги проучува и претресува претставките и жалбите што на Скупштината ѝ ги упатуваат граѓани, организации и установи.

Одборот за претставки и жалби се состои од девет членови.

Член 109

Претставките и жалбите ѝ се упатуваат на Сојузната народна скупштина преку претседателот на Скупштината.

Член 110

Претставките и жалбите се поднесуваат писмено и мораат да бидат снабдени со потписи од лицата односно од претставниците на установите и организациите што ги поднесуваат.

Одборот може да бара потписите на претставките и жалбите да бидат заверени од околицкиот суд или од органот на народниот одбор на општината надлежен за заверување.

За претставките и жалбите како и за заверувањето на потписите не се плаќа такса.

Член 111

Претседателот на Сојузната народна скупштина му ги упатува сите претставки и жалби на Одборот за претставки и жалби.

Списокот на примените претставки и жалби им се доставува на членовите на едниот и другиот дом. Претседателот на домот на почетокот на седницата при давањето на соопштенијата накратко го известува домот за поднесените претставки и жалби.

Член 112

Во Одборот претставките и жалбите се заведуваат во посебна книга, и тоа по редот по кој се примени.

Секој пратеник има право да ја прегледа оваа книга и да се запознае со содржината на одделна претставка и жалба.

Член 113

Претставките и жалбите што се однесуваат на некаков предлог на закон или на друг акт што се претресува во друг одбор, Одборот за претставки и жалби му ги упатува на тој одбор.

Ако претставката или жалбата спаѓа во надлежност на судот, на органот на управата или на некој друг државен орган, или во делокругот на самостојна установа и организација, Одборот ќе му ја упати на органот, установата или организацијата надлежна за решавање.

Во случаите од претходните ставови Одборот ќе го извести подносителот на претставката односно на жалбата кому е упатена неговата претставка односно жалба.

Член 114

Одборот за самата работа што е предмет на претставката односно жалбата ќе решава само ако подносителот ги употребил сите правни средства за решение на работата.

Ако Одборот смета дека е барањето на подносителот на претставката односно жалбата оправдано, ќе му поднесе предлог за решение на домот во чиј делокруг спаѓа односното прашање. Ако се работи за прашање што спаѓа во делокругот на обата дома, Одборот ќе им поднесе предлог и на едниот и на другиот дом.

Предлогот за решение може да се однесува на решавање на работата која не може да се реши врз основа на важечките прописи.

По повод на предлогот од Одборот домот може да го овласти Одборот самиот да реши одделна претставка односно жалба. Ако работата која е предмет на претставката односно жалбата спаѓа во надлежност на обата дома, потребно е овластение од обата дома.

Ако Одборот најде дека барањето на подносителот на претставката односно жалбата не може да се уважи, ќе го извести за тоа подносителот на претставката односно на жалбата.

Член 115

Одборот е должен секои шест месеци да ѝ поднесува извештај на Скупштината за својата работа по претставките и жалбите.

Извештајот ќе се умножи и ќе им се раздели на пратениците.

Член 116

Одборот за избори ги претресува предлозите за избор и разрешување судии на Сојузниот врховен суд и судии и повремени судии на Врховниот стопански суд, испитува дали постојат законски услови за избор и разрешување и за тоа ѝ поднесува извештај на Скупштината.

Одборот за избори се состои од пет членови.

Член 117

Комисијата за толкување на закони дава задолжителни толкувања на сојузните закони.

Предлог за толкување на закон можат да поднесат: секој народен пратеник, одбор на домот, Сојузниот извршен совет, Сојузниот врховен суд и извршниот совет на народната република.

Комисијата им ги поднесува задолжителните толкувања на дополнителна потврда на надлежните домови.

Комисијата ги проучува предлозите поднесени на Скупштината за оценка на согласноста на со-

јузен и републички закон со сојузниот Устав и со своето мислење им поднесува извештај на домо-вите.

Комисијата за толкување на законите останува на должност и по распуштањето на Скупштината до изборот на нова комисија.

Комисијата за толкување на законите се состои од девет членови.

Член 118

Комисиите за утврдување на автентичните текстови го утврдуваат текстот на предлогот или на веќе изгласан закон или некаков друг акт на српски, хрватски, словенечки и македонски јазик, ако предлогот не бил составен или актот не бил донесен на еден од тие јазици.

Секоја од овие комисии се состои од три до пет членови.

Член 119

Предлог за избор на одбор или комисија на Скупштината, како и предлог за разрешување од-делни членови на овие тела можат да поднесат десет пратеници.

Избирањето и разрешувањето на одборите и комисиите во целост се врши врз основа на кандидатски листи, а избирањето и разрешувањето на одделни нивни членови врз основа на поединечни предлози.

Скупштината по предлог од еден пратеник може да одлучи избирањето како и разрешувањето на одбор и комисија или на одделни нивни членови да се врши со тајно гласање.

Член 120

Ако се предложени две или повеќе кандидатски листи, за членови на одборите или комисиите избрани се по ред кандидатите од тие листи сразмерно со бројот на гласовите што го добила секоја листа.

Бројот на гласовите што го добила секоја листа се дели со 1, 2, 3 итн. и најпосле со бројот што му одговара на бројот на членовите кој се избира во одборот или комисијата. Од броевите (количниците) добиени со вакво делење се земаат онолку најголеми колку што се избираат членови на одборите или комисиите. Од секоја листа се избрани онолку кандидати колку што има најголеми броеви врз основа на кои се доделуваат мандатите. Во случај две или повеќе кандидатски листи да имаат еднакви броеви врз основа на кои се доделува последниот мандат, мандатот ќе го добие кандидатот од листата што има најголем број гласови.

Член 121

За член на одбор и комисија на Скупштината може да биде избран секој народен пратеник.

Претседателот на Скупштината, член на Сојузниот извршен совет, државен секретар, секретар во Сојузниот извршен совет и државен потсекретар не можат да бидат членови на постојаните одбори и на постојаните комисии на Скупштината.

Секој пратеник има право да присуствува на седниците на одборите и комисиите и да зборува за прашањето што е на дневен ред.

Член 122

Секој одбор и комисија има претседател и секретар, што ги избира од редот на своите членови. По потреба одборот или комисијата може да си избере и еден потпретседател.

Претседателот, потпретседателот и секретарот на одбор и комисија се избираат за целиот период на свикнувањето на Скупштината.

Првата седница на одборите и комисиите по изборот на нивните членови ја свикнува претседателот на Скупштината.

Одборите и комисиите работат според правилникот за работа што го донесуваат самите.

Одборите и комисиите на Скупштината работат без присуство на јавноста, а Одборот за општествени средства може да работи и на јавни седници.

Член 123

Скупштинските мисии или делегации за службени посети на странски држави ги избира Скупштината по предлог од претседателот на Одборот за надворешни работи или од десет народни пратеници.

Во случај Скупштината да не заседава изборот ќе го изврши претседателот со согласност од Одборот за надворешни работи.

VIII

ЗАПИСНИК, СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ И БИЛТЕН

Член 124

За работата на Скупштината на заедничката седница на домовите се води записник. Записникот го води секретарот на Скупштината.

Записникот ги содржи основните податоци за работата на седницата.

Член 125

За работата на заедничката седница на домо-вите се водат стенографски белешки што го содржат целосниот тек на седницата.

Во стенографските белешки се внесуваат говорите, изјавите и извештаите онакви какви се одржани или поднесени.

Говорникот има право да го прегледа текстот на својот говор и да изврши измени што се однесуваат до редакцијата не внесувајќи битни измени во текстот ниту изоставајќи ги изразените мисли и разлози.

Претседателот на Скупштината се грижи за извршувањето на ова право на пратениците.

Ако настане спор меѓу пратеник и претседател во поглед на внесувањето на исправки во стенографските белешки, пратеникот и претседателот можат да ја изнесат работата пред Скупштината и да бараат нејзина одлука.

По барање од народниот пратеник ќе му се стават нему на увид стенографските белешки.

Стенографските белешки редовно се објавуваат.

Член 126

Сојузната народна скупштина има свој повремен билтен во кој се внесуваат насловите и броевите од сите документи на Скупштината, потоа известувањата од претседателот и други слични материјали.

IX

ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКОНИТЕ И ЧУВАЊЕ НА НИВНИТЕ ОРИГИНАЛИ

Член 127

Законите и другите акти се донесуваат и се објавуваат во „Службен лист на ФНРЈ“ на српски, хрватски, словенечки и македонски јазик.

Член 128

Одлуките и другите акти што ги донесува Скупштината на заедничка седница на домовите се објавуваат со потпис од претседателот на Сојузната народна скупштина.

Член 129

Оригиналите на законите на српски, хрватски, словенечки и македонски јазик што ги донесува Сојузната народна скупштина се чуваат во Сојузниот извршен совет и на нив се става државниот печат.

X

ПРАВА НА ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ПЕЧАТОТ

Член 130

Претставниците на печатот имаат право да присуствуваат на сите јавни седници на Скупштината и на домовите.

Член 131

За влегувањето и движењето во Скупштината претставниците на печатот добиваат посебни легитимации.

Член 132

Врската помеѓу печатот и Скупштината ја одржува скупштинскиот службеник определен од претседателот.

Претставникот на печатот што ќе ги злоупотреби своите права или грубо ќе ги повреди прописите за внатрешниот ред и работа во Скупштината може да го изгуби правото на легитимација. Одлука за тоа донесува претседателот на Скупштината.

XI

ПРАВЕН СОВЕТНИК НА СКУПШТИНАТА

Член 133

Скупштината има правен советник. Правниот советник го назначува претседателот на Скупштината.

Правниот советник му помага на претседателот на Скупштината со давање мислење за сите правни прашања од работата на Скупштината, а особено за прашањата за примена и толкување на правилникот за работа на Скупштината и на домовите.

Правниот советник има статус на скупштински службеник.

Со решението за назначување се определува и платата на правниот советник.

XII

СЛУЖБЕНИЦИ И АДМИНИСТРАЦИЈА

Член 134

Соборите, одборите и комисиите имаат секретари — службеници што работат под надзор на секретарот на Скупштината, на претседателите на домовите односно претседателите и секретарите на одборите и комисиите.

Член 135

За вршење на стручните, канцелариските, техничките и другите работи Скупштината има службеници и работници.

За работата на службениците се прижи началникот на администрацијата. Тој одговара за правилното вршење на работите на администрацијата.

Член 136

Службениците и работниците во администрацијата на Скупштината ги назначува и решенија за нивните работни односи донесува претседателот на Скупштината. За донесување на овие решенија тој може да го овласти секретарот на Скупштината, а во поглед на службениците од трета и четврта група како и на работниците, освен висококвалификуваните, началникот на администрацијата.

Член 137

Секретарот на Скупштината е наредбодавец за извршување на претсметката на расходите и приходите на Скупштината. Тој може своето право на наредбодавец да го пренесе во поглед на помалки износи на началникот на администрацијата.

Член 138

Скупштината има своја библиотека и архива.

Член 139

Сојузната народна скупштина има печат кој го содржи грбот на Федеративна Народна Република Југославија околу кој е врезан натписот на српски, хрватски, словенечки и македонски јазик: „Федеративна Народна Република Југославија — Сојузна народна скупштина“.

Печатот на Скупштината го чува секретарот на Скупштината.

XIII

ДОНЕСУВАЊЕ И ВАЖЕЊЕ НА ОВОЈ ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА

Член 140

Овој правилник за работа се донесува по истата постапка по која се донесуваат одлуките на Скупштината.

Правилникот за работа влегува во сила кога ќе го усвои Скупштината.

Измените и дополненијата на овој правилник за работа се донесуваат по истата постапка како и самиот правилник за работа.

Член 141

Правилникот за работа на Сојузната народна скупштина се објавува во „Службен лист на ФНРЈ“.

109.

Врз основа на членот 419 став 1, во врска со членот 114 став 2 од Законот за работните односи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ОРГАНИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕМЕТО ПОМИНАТО ВО РАБОТЕН ОДНОС И НА ДРУГИТЕ ПЕРИОДИ ШТО СЕ ЗАПИШУВААТ ВО РАБОТНАТА КНИШКА

Член 1

Времето поминато во работен однос (работен стаж) пред односно по издавањето на работната книшка, а кое не е внесено во работната книшка, како и другите периоди кои според важечките прописи се признаваат за остварување на одделните права на кои им е основ или услов работниот однос (посебен стаж), ги утврдува комисијата за утврдување на работниот стаж и на посебниот стаж што ја формира општинскиот народен одбор.

Член 2

Комисијата за утврдување на работниот стаж и на посебниот стаж (во натамошниот текст: комисијата) има три члена од кои еден е претседател, и ист број заменици.

Претседателот и членовите на комисијата, како и нивните заменици, ги именува општинскиот народен одбор, и тоа:

- 1) претседателот и неговиот заменик — од редот на своите членови или службениците на одборот;
- 2) еден член и неговиот заменик — на предлог од околинскиот завод за социјално осигурување;
- 3) вториот член и неговиот заменик — на предлог од општинскиот синдикален совет.

Општинскиот народен одбор може да формира повеќе комисији.

Комисијата решава со мнозинство гласови од своите членови.

Административните работи на комисијата ги врши службеник на органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на трудот и на работните односи што ќе го определи старешината на тој орган.

Член 3

Постапката за утврдување на работниот стаж и на посебниот стаж се поведува по барање од заинтересираното лице.

Барање можат да поднесуваат и воени лица — активни подофицири, офицери и воени службеници на Југословенската народна армија, како и службеници на Народната милиција.

Член 4

Против решението од комисијата може да му се изјави жалба на органот на управата на околинскиот народен одбор надлежен за работите на трудот и на работните односи.

Решението на органот на управата на околинскиот народен одбор надлежен за работите на трудот и на работните односи е конечно.

Член 5

За барањата за утврдување на работниот стаж и на посебниот стаж од членот 1 на оваа уредба подадени до 31 декември 1957 година, решава во прв степен околинскиот завод за социјално осигурување.

По жалбите против решенијата на околинскиот завод за социјално осигурување донесени во прв степен пред влегувањето во сила на оваа уредба што не станале конечни, како и против решенијата што ги донесува околинскиот завод за социјално осигурување во прв степен врз основа на претходниот став, решава републичкиот завод за социјално осигурување.

По жалбите против решенијата на републичкиот завод за социјално осигурување донесени во прв степен пред влегувањето во сила на оваа уредба што не станале конечни решава извршниот одбор на републичкиот завод за социјално осигурување.

Член 6

Работниот стаж и посебниот стаж утврден со конечно решение според одредбите од оваа уредба, освен работниот стаж и посебниот стаж утврден по барање од лицата од членот 3 став 2 на оваа уредба, ги запишува во работната книшка органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на трудот и на работните односи.

Член 7

Поблиски прописи за спроведување на оваа уредба донесува, по потреба, Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трудот.

Член 8

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 352
3 ноември 1958 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

770.

Врз основа на чл. 161 и 275 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ПОСЕБНИОТ ДОДАТОК НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ОД УСТАНОВИТЕ ВО ОБЛАСТА НА НУКЛЕАРНАТА ЕНЕРГИЈА

Член 1

На службениците од установите во областа на нуклеарната енергија што работат на тешки, одговорни и високо-стручни места, или места опасни и штетни по здравјето поради дејството на јонизирачко зрачење, може да им се додели посебен додаток под условите предвидени со одредбите од оваа уредба.

Член 2

На службениците од установите од членот 1 на оваа уредба им припаѓа посебен додаток, и тоа:

- 1) на научните советници, вишите научни соработници и на научните соработници — до 16.700 динари;
- 2) на вишите стручни соработници, асистентите и на стручните соработници — до 14.600 динари;
- 3) на техничките соработници, препараторите, лаборантите и на помошните лаборанти — до 10.900 динари;
- 4) на другите службеници — до 5.100 динари.

На службениците без звање што работат на места за кои се бара стручна спрема за звањата од претходниот став, им припаѓа соодветен посебен додаток.

На одделни научни работници што се истакнале со свои научни работи или што вршат работи и задачи од особено значење, или се посебно изложени на опасност по здравјето може, со согласност од претседателот на Сојузната комисија за нуклеарна енергија, да им се определи посебен додаток и над износот утврден во точката 1 од овој член.

Член 3

Височината на посебниот додаток се определува според значењето на местото, условите на работата на одделни места, како и според способностите и постигнатиот успех во извршувањето на определени задачи.

Поблиски одредби за височината на додатокот за одделни места во рамките од чл. 2 и 3 на оваа уредба, пропишува управниот одбор на установата во согласност со претседателот на Сојузната комисија за нуклеарна енергија.

Член 4

На службениците им припаѓа посебен додаток само додека ги исполнуваат условите предвидени со членот 1 од оваа уредба.

Член 5

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 350
3 ноември 1958 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

771.

Врз основа на членот 27 од Основниот закон за заштитата од пожар („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/56), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ЗВАЊАТА И ПЛАТИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПРОТИВПОЖАРНИЦИ

1. Општи одредби

Член 1

Одредбите од оваа уредба важат за противпожарниците на професионални противпожарни единици (во натамошниот текст: противпожарниците) што ги организираат општински и околински народни одбори.

На противпожарниците на професионални противпожарни единици од претходниот став се применуваат одредбите од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57) што се однесуваат на службениците на органите на управата и прописите донесени врз основа на тој закон, како и одредбите од оваа уредба.

Противпожарниците на професионалните противпожарни единици што се должни да ги организираат стопанските претпријатија и установи според Основниот закон за заштитата од пожар, мораат да ја имаат стручната спрема пропишана со оваа уредба.

Член 2

Платата на противпожарниците се состои од основна плата и полагајна плата.

Покрај платата, на противпожарниците им припаѓа и посебен додаток на службата.

На противпожарниците им припаѓа и бесплатно службено облекло, а бесплатно сместување на оние противпожарници што се должни да живеат во противпожарна касарна.

Член 3

Основната плата се определува според звањето и годините на службата, по скалата на платните разреди на основните плати од членот 66 на Законот за јавните службеници.

На противпожарниците им припаѓа полагајната плата според полагајот односно работното место.

Поблиски прописи за службеното облекло, правото и обврската за негово носење донесува сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи.

II. Звања, услови за здобивање со звања и распоред на звањата во платните разреди

Член 4

Противпожарниците се распоредуваат во следните звања:

- 1) противпожарник од II класа,
- 2) противпожарник од I класа,
- 3) противпожарен техничар,
- 4) противпожарен инспектор,
- 5) виши противпожарен инспектор.

Член 5

За звањата од претходниот член е потребна следната стручна спрема:

1) за звањето противпожарник од II класа — задолжително основно образование, пропишан подготвителен стаж, завршен курс за противпожарници и положен стручен испит, а за звањето противпожарник од I класа — и положен испит за тоа звање;

2) за звањето противпожарен техничар — завршено средно стручно училиште односно спрема на квалификуван работник, пропишан приправнички стаж и положен стручен испит;

3) за звањето противпожарен инспектор — завршена виша школа односно стручна спрема на висококвалификуван работник или технички факултет односно на него рамна школа, пропишан приправнички стаж и положен стручен испит.

Со пропис за стручната спрема и стручните испити на противпожарниците поблиску ќе се определи видот на школската спрема односно структурата на квалификуван и висококвалификуван работник.

Член 6

Звањата од членот 4 на оваа уредба се распоредуваат во следните платни разреди:

Звање	Платен разред
1) противпожарник од II класа	XVIII—XII
2) противпожарник од I класа	XVI—X
3) противпожарен техничар	XV—VIII
4) противпожарен инспектор	XIII—V
5) виши противпожарен инспектор	IV и III

Противпожарниот инспектор со виша стручна спрема се распоредува од XIII до VI платен разред, а противпожарниот инспектор со висока стручна спрема — од XI до V платен разред.

Член 7

Во завршниот платен разред на звањето противпожарник постојат три периодски покачувања.

Во завршните платни разреди на другите звања постојат по две периодски покачувања.

III. Положајни плати на противпожарниците

Член 8

На противпожарниците им припаѓа положајна плата во месечен износ од 5.000—19.900 динари.

Член 9

На приправниците им припаѓа положајна плата во месечен износ од 2.800—6.800 динари.

Член 10

Височината на положајната плата на противпожарниците и приправниците ја пропишува, во границите определени во чл. 8 и 9 од оваа уредба, според положајот односно работното место општинскиот односно околинскиот народен одбор на седница на обата собора.

IV. Посебен додаток на службата

Член 11

За противпожарниците во извршната служба што дежураат и учествуваат во гаснење на пожар и во други интервенции се установува, за ненормирано работно време (работа во работното време, работа во деновите на неделен одмор и деновите на државни празници) и за посебни услуги и опасност

за животот и здравјето на кои се изложени при гаснењето на пожар и при други интервенции, посебен додаток на службата во износ до 14.300 динари месечно.

Височината на додатокот на службата ја пропишува во границите од претходниот став, според работното место, должината на ненормираното работно време, бројот на интервенциите на противпожарната единица и степенот на опасноста за животот и здравјето на противпожарниците со оглед на видот на објектите што треба да се штитат од пожар, општинскиот односно околинскиот народен одбор на седница на обата собора.

Член 12

Додатокот на службата од претходниот член му се определува на противпожарникот при назначувањето на определено работно место и му припаѓа до крајот на месецот во кој е разрешен од должноста на тоа работно место.

Кога е противпожарникот распореден на место за кое е предвиден додаток на службата во поголем или помал износ, при назначувањето на ново работно место се определува и нов износ на додатокот на службата.

Додатокот на службата се исплатува месечно однапред заедно со платата.

V. Стручна обука

Член 13

Стручната обука на лицата што во противпожарната служба се примаат без претходна стручна спрема за оваа служба, се врши, и тоа за звањето противпожарник во текот на подготвителниот стаж, а за звањето противпожарен техничар и противпожарен инспектор во текот на приправничкиот стаж.

Подготвителниот стаж односно приправничкиот стаж трае 2 години.

Член 14

Противпожарникот подготвителниот стаж го поминува на стручна практична обука во противпожарната единица и на курс за противпожарници.

Приправникот за звањето противпожарен техничар првата година од приправничкиот стаж ја поминува на стручна практична обука во противпожарната единица, а втората година во стручно противпожарно училиште.

Приправникот за звањето противпожарен инспектор приправничкиот стаж го поминува на стручна практична обука во противпожарната единица.

Член 15

Стручните испити предвидени за противпожарниците се полагаат пред испитна комисија што ја определува републичкиот државен секретаријат за внатрешни работи, а според програмата која, по прибавено мислење од Противпожарниот сојуз на Југославија, ја донесува сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи.

Приправниците од претходниот став кои според одредбите од оваа уредба стручната обука ја добиваат и во стручното противпожарно училиште или на противпожарен курс, стручниот испит го полагаат по завршетокот на наставата во училиштето односно на курсот. Завршниот испит во училиштето односно на курсот се смета како стручен испит во смисла на одредбите од оваа уредба.

Член 16

На противпожарникот од II класа за време на подготвителниот стаж му припаѓа основна плата од XVIII платен разред.

На приправникот за звањето противпожарен техничар му припаѓа основна плата од XV платен разред; на приправникот за звањето противпожарен инспектор со виша стручна спрема — основна плата од XIV платен разред, а на приправникот за звањето противпожарен инспектор со висока стручна спрема — основна плата од XII платен разред.

По положениот стручен испит противпожарникот од II класа се унапредува во XVII платен разред, а приправниците за звањата противпожарен техничар и противпожарен инспектор се назначуваат во соодветното звање и го добиваат следниот платен разред.

VI. Напредување

Член 17

Во звањето противпожарник од I класа може да биде унапреден противпожарник од II класа кој во тоа звање поминал најмалку 6 години, кој за последните две години добил најмалку оценка: „се истакнува“ и кој го положил испитот за звањето противпожарник од I класа.

Испитот од претходниот став се полага пред испитна комисија што ја определува републичкиот државен секретаријат за внатрешни работи, а според програмата која, по прибавено мислење од Противпожарниот сојуз на Југославија, ја пропишува сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи.

Член 18

Противпожарникот од I класа што ќе заврши едногодишно училиште за противпожарници може да напредува до IX платен разред заклучно.

Член 19

Во звањето противпожарен техничар може да биде унапреден противпожарник од II и I класа што ќе заврши средно противпожарно училиште или ќе положи посебен стручен испит за признавање на средната стручна спрема за звањето противпожарен техничар.

Член 20

Во звањето противпожарен инспектор може да биде унапреден противпожарен техничар што ќе заврши виша школа за цивилна заштита или ќе положи посебен стручен испит за признавање на вишата стручна спрема за звањето противпожарен инспектор.

Член 21

Противпожарен инспектор со виша стручна спрема односно со висока стручна спрема може да биде унапреден во IX односно VIII платен разред ако во X односно IX платен разред поминал 3 години и ако за последните 2 години добил оценка: „се истакнува“.

Противпожарен инспектор со виша стручна спрема односно со висока стручна спрема кој особено се истакнува во работата и кој како таков 3 години еднопосредно добил најдобра оценка, се унапредува во IX односно VIII платен разред независно од условите предвидени во претходниот став, ако има најмалку 2/3 стаж потребен за редовно напредување во IX односно VIII платен разред.

Член 22

Во звањето виши противпожарен инспектор може да биде унапреден противпожарниот инспектор кога ќе ги исполни условите предвидени со Законот за јавните службеници за унапредување во звањето советник-службеник на државната управа.

VII. Други одредби

Член 23

На противпожарникот му се смета во работниот стаж за напредување во службата времето што како активен професионален противпожарник го поминал во противпожарно училиште или на курс заради стручно усовршување.

За време на посетувањето на противпожарно училиште односно курс на противпожарникот му припаѓа платата и другите права од службеничките односи како да се наоѓа на редовна должност.

Член 24

Народниот одбор, установата и стопанската организација што ја основале професионалната про-

тивпожарна единица се должни кај Државниот осигурителен завод да го осигурат животот на секој противпожарник најмалку на сумата од 300.000 динари.

VIII. Преодни и завршни одредби

Член 25

Преведувањето на противпожарниците во звањата предвидени со оваа уредба ќе се изврши според стручната спрема и годините на службата на противпожарниците, земајќи го предвид и распоредот на постојните звања во платните разреди.

Поблиски прописи за распоредот на противпожарниците во звањата предвидени со оваа уредба донесува сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за општа управа.

Член 26

Одредбите од оваа уредба ќе се применуваат и на противпожарниците што како професионални противпожарници се запослени во оперативна противпожарна единица организирана од доброволно противпожарно друштво, а на кои општинските или околските народни одбори им ја определуваат платата од своите средства според членот 30 став 2 од Основниот закон за заштитата од пожар.

Член 27

Со денот на почетокот на применувањето на оваа уредба престанува да важи Уредбата за звањата и платите на службениците на противпожарната служба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1/53).

Член 28

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 349
3 ноември 1958 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

772.

Врз основа на членот 419 а во врска со членот 417 точ. 5 од Законот за работните односи, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЧЛЕНОТ 6 ОД УРЕДБАТА ЗА МАТЕРИЈАЛНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И ЗА ДРУГИТЕ ПРАВА НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ ШТО СЕ НАОЃААТ ВРЕМЕНО ВО РАБОТЕН ОДНОС

Член 1

Во членот 6 од Уредбата за материјално обезбедување и за другите права на работниците и службениците што се наоѓаат временно во работен однос („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/52 и 1/56) на крајот се додава нов став, кој гласи:

„На работниците и службениците на кои им престанал работниот однос пред 1 октомври 1958 година а кои имаат право на паричен надоместок, него износите на паричниот надоместок што им припаѓа според одредбите од ст. 1 и 2 на овој член, се зголемуваат за 8% од 1 октомври 1958 година.“

Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 351
3 ноември 1958 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

773.

Врз основа на членот 134 од Законот за средствата на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/57) и точката IV од Одлуката за утврдување кои прописи престанале да важат со влегувањето во сила на Законот за придонесот од доходот на стопанските организации и на Законот за средствата на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/58), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОБНОТО ПРОИЗВОДСТВО НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Во Одлуката за пробното производство на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/57) точката 17 се менува и гласи:

„17. Загубата во пробното производство се покрива од средствата на стопанската организација што врши пробно производство или од средствата на општествените инвестициони фондови од кои се обезбедени обртните средства за пробно производство.“

Кредитите (заемите) одобрени за покривање загубите во пробното производство се враќаат на начинот пропишан во точката 6 од Одлуката за кредитите за освојување ново производство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/57).“

2. Договорите за кредитите за покривање загубите во пробното производство, склучени до денот на влегувањето во сила на оваа одлука, треба да се сообразат со одредбите од точката 1 на оваа одлука во рок од 60 дена од денот на нејзиното влегување во сила.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 354

4 октомври 1958 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

774.

Врз основа на членот 8 ст. 2 и 3 од Уредбата за изработка и одобрување на инвестиционите програми и за полагање депозит за обезбедување исплатата на инвестиционите работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/54, 36/55, 54/55, 2/56, 29/56 и 34/57), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАДЛЕЖНОСТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ОБЈЕКТИТЕ ОД ОПШТИ ИНТЕРЕС ЗА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Во Одлуката за надлежноста за одобрување на инвестиционите програми за објектите од општ интерес за Федеративна Народна Република Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/55 и 2/56) во точката 2 по ставот 3 се додаваат нови ставови 4 и 5, кои гласат:

„Ако инвестиционите работи се однесуваат на капацитети што произведуваат стоки што не се наменети исклучиво за потребите на Југословенската народна армија, ревизијата на инвестиционата програма ја врши комисијата чии членови се именувани од Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за индустрија во согласност со Државниот секретаријат за работите на народната одбрана, и истата ја одобрува Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за индустрија во согласност со Државниот секретаријат за работите на народната одбрана.“

Прописите за постапката за одобрување на инвестиционата програма од претходниот став и за поднесувањето на податоци наместо инвестициона програма ги донесува Секретаријатот на Сојузниот

извршен совет за индустрија во согласност со Државниот секретаријат за работите на народната одбрана.“

Досегашните ст. 4 и 5 стануваат ст. 6 и 7.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 355

4 октомври 1958 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

775.

Врз основа на членот 23 став 4 од Законот за здравственото осигурување на работниците и службениците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/54), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А ЗА ПАУШАЛНИТЕ ОСНОВИ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАДОМЕСТОК НАМЕСТО ЛИЧЕН ДОХОД ЗА РАБОТНИЦИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО ПРИДОНЕСОТ ОД ДОХОДОТ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГО ПЛАКААТ ВО ПАУШАЛЕН ИЗНОС

1. Како паушален основ за определување надоместок наместо личен доход во случаите на спреченост за работа предвидени во членот 22 од Законот за здравственото осигурување на работниците и службениците, како и за време на отсуството поради бременост и породување, за работниците на стопанските организации кои врз основа на чл. 23—33 од Законот за придонесот од доходот на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/57) го плаќаат придонесот од доходот на стопанските организации во паушален износ, ќе се земаат, ако за работниците од определени стопански организации со посебни одлуки не се определени други основи, паушалните месечни износи кои според посебни прописи се земаат како основи за пресметување на придонесот за социјално осигурување на овие работници, по одбивање на придонесот за социјално осигурување и на придонесот за станбена изградба.

2. Износите пресметани според претходната точка од оваа одлука се заокружуваат на цели стотини така што износите од 1 до 99 динари се земаат како 100 динари.

3. Ако во смисла на точката 3 од Одлуката за месечните паушални износи што се земаат како основи за пресметување на придонесот за социјално осигурување на работниците на стопанските организации што придонесот од доходот на стопанските организации го плаќаат во паушален износ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/58) за работниците на одделни стопански организации со паушална пресметка паушалните основи за пресметување на придонесот за социјално осигурување се наголемени или се намалени за определен процент, паушалниот основ за определување на надоместок наместо личен доход од точката 1 на оваа одлука се наголемува односно се намалува за истиот процент.

4. Паушалните основи за определување на надоместоците од точката 1 на оваа одлука ќе се применат на осигурените случаи што ќе встанат од првиот ден на наредниот месец по влегувањето во сила на оваа одлука, од кој ден престанува да важи Одлуката за паушалните основи за определување надоместокот наместо плата за работниците во помали занаетчиски и помали уметнически дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/55).

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 359

4 ноември 1958 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

776.

Врз основа на точката 3 од Одлуката за нормите на придонесот за социјално осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/57), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕ-
СОТ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕ-
НИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ

1. Во Одлуката за пресметување и плаќање на придонесот за социјално осигурување на воените осигуреници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56) во точката 1 место: „14%“ се става: „10,5%“.

Во истата точка се додава нов став 2, кој гласи: „Придонесот за инвалидско и пензиско осигурување се пресметува по нормата од ставот 1 од основната што ја сочинува исплатениот личен доход на воените осигуреници по одбивање на придонесот за буџетите од личниот доход.“

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година.

Р. п. бр. 361

4 ноември 1958 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

777.

Врз основа на членот 23 став 3 од Законот за воените инвалиди од војните („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/57), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А
ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ ДЕЈСТВОТО ОД ЗГОЛЕМУ-
ВАЊЕТО НА ПЛАТИТЕ, ПЕНЗИИТЕ, ИНВАЛИД-
НИНТЕ, НАГРАДИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ВО СТО-
ПАНСТВОТО И ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА ВРЗ ИН-
ВАЛИДСКИОТ ДОДАТОК

1. При определувањето на правото на инвалидски додаток на уживателите на лична и фамилијарна инвалиднина и на правото на посебен инвалидски додаток, до донесувањето на нови прописи за инвалидскиот додаток нема да се зема предвид зголемувањето на платите, пензиите, инвалидните, наградите на учениците во стопанството, инвалидскиот додаток и додатокот на деца настанато на 1 октомври 1958 година во врска со спроведувањето на мерките за зголемување на личната потрошувачка.

2. Исплатата на зголемувањето на инвалидскиот додаток според Уредбата за инвалидските принадлежности („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/52, 53/56 и 39/58), на посебниот инвалидски додаток според Уредбата за посебниот инвалидски додаток за деца од паднати борци („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 3/58 и 39/58) и на додатокот на деца на корисниците на инвалиднина според Уредбата за додатокот на деца („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/53, 1/56 и 39/58) ја вршат органите на управата на околинскиот народен одбор надлежни за работите на социјална заштита без донесување на формални решенија.

Решение за исплатата на зголемувањето од претходниот став се издава само по барање од уживателот, заради користење на правото на жалба.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 октомври 1958 година.

Р. п. бр. 362

4 ноември 1958 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

778.

Врз основа на членот 41 став 3 од Законот за пензиското осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/57), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А
ЗА СМЕТАЊЕ ВО ПЕНЗИСКИ СТАЖ НА ВРЕ-
МЕТО ПОМИНАТО ВО ВРШЕЊЕ НА САМОСТОЈ-
НИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЈНОСТИ

1. Со оваа одлука се определува кои слични дејности се сметаат како самостојни професионални дејности покрај дејностите наведени во членот 41 став 1 точ. 1—4 и 6 од Законот за пензиското осигурување, како и под кои услови времето поминато во тие слични дејности ќе се смета во пензиски стаж.

Со оваа одлука се определуваат и случаите во кои се смета во пензиски стаж времето поминато во самостојните професионални дејности наведени во членот 41 став 1. точ. 2—6 од Законот за пензиското осигурување и во сличните дејности определени во оваа одлука.

2. Покрај времето поминато во својство на уметник, книжевник, филмски уметник и новинар, што изречно е наведено во членот 41 став 1 точка 1 од Законот за пензиското осигурување, како време поминато во својство на културен работник, заради сметање во пензискиот стаж под условите од точката 7 ст. 1 и 2 на оваа одлука, се смета и времето што осигурениците го поминале порано вршејќи самостојна дејност како: научни работници; публицисти на научни и стручни работи; преведувачи на научни и книжевни дела; музички педагози и други педагошки работници што ја имале стручната спрема пропишана за звањето наставник или професор; балетски педагози што имале балетска односно музичка спрема со рангот на средна стручна спрема или повисока, или за тоа звање се оспособиле како балетски уметници; музичари на симфониски и театарски оркестри, истакнати музичари — изведувачи на инструментална или вокална забавна музика; артисти кои според квалитетот на своите артистички изведби ги исполнувале условите што денеска се бараат за признавање на својството артист.

Како време поминато во својство на уметник во смисла на членот 41 став 1 точка 1 од Законот за пензиското осигурување и ставот 1 од оваа точка се смета времето што осигурениците го поминале порано вршејќи самостојна професионална дејност како: ликовни уметници, композитори, истакнати музички уметници — изведувачи на инструментална или вокална музика, драмски уметници и балетски уметници.

Како време поминато во својство на филмски уметник во смисла на членот 41 став 1 точка 1 од Законот за пензиското осигурување и ставот 1 од оваа точка се смета времето што осигурениците го поминале порано вршејќи ги како самостојна професионална дејност работите наведени во прописите донесени според членот 105 став 3 од Законот за пензиското осигурување.

Како дејност на публицист на научни и стручни работи во смисла на ставот 1 од оваа точка се смета дејноста која се состои во личната работа на културен работник на составување односно обработка и приготвување за објавување на научни и стручни работи, а не претприемачката издавачка дејност на печатење туѓи работи.

Времето што осигурениците го поминале порано во вршење на самостојна професионална дејност во својство на културен работник во смисла на претходните ставови го признава, заради сметање во пензиски стаж, посебната комисија од членот 42 на Законот за пензиското осигурување по предлог од соодветната професионална организација.

3. Покрај времето поминато во својство на адвокат и јавен бележник што изречно е наведено во членот 41 став 1 точка 2 од Законот за пензиското осигурување, како време поминато во својство на

лије што професионално се занимавало со застапување, заради сметање во пензискиот стаж под условите од точката 7 став 2 и во случаите од точката 8 став 1 и точката 9 став 1 од оваа одлука, се смета и времето што осигурениците го поминале порано вршејќи самостојна професионална дејност како: овластени финансиски застапници; овластени стопански советници; овластени царински посредници; овластени берзански сензали; овластени судски толкувачи, проценувачи и извршители.

4. Покрај времето поминато во својство на лекар, ветеринар, аптекар, дентист, забен техничар и бабица, што изречно е наведено во членот 41 став 1 точка 8 од Законот за пензиското осигурување, како време поминато во својство на здравствен работник, заради сметање во пензискиот стаж под условите од точката 7 став 2 и во случаите од точката 8 став 1 од оваа одлука, се смета и времето што осигурениците го поминале порано вршејќи самостојна професионална дејност како негователи на болни или како масери, ако имале соодветна стручна спрема за таа работа.

5. Покрај времето поминато во својство на овластен архитект, инженер, геометар и техничар, што изречно е наведено во членот 41 став 1 точка 4 од Законот за пензиското осигурување, како време поминато во својство на технички стручњак, заради сметање во пензискиот стаж под условите од точката 7 став 2 и во случаите од точката 8 став 1 на оваа одлука, се смета и времето што осигурениците го поминале порано вршејќи самостојна професионална дејност во лаборатории како хемичари што немале стручна спрема на инженер туку стручна спрема пропишана за професор или наставник или стручна спрема на фармацевт.

6. Покрај времето поминато во својство на уличен носач, носач на патнички багаж, уличен чистач на обувки и калпуртер на печатот, што изречно е наведено во членот 41 став 1 точка 6 од Законот за пензиското осигурување, како време поминато во својство на лице што се занимавало со вршење на услужни дејности, заради сметање во пензискиот стаж под условите од точката 7 став 2 и во случаите од точката 8 став 1 и точката 9 став 2 на оваа одлука, се смета и времето што осигурениците го поминале порано вршејќи самостојна дејност како: лица што на јавни места вршеле транспортни услуги (превезување на патници, како и превезување и пренесување на стоки, натоварување и стоварување на вагони, бродови, шлепови и сл.) со своја лична работа; малопродавачи на монополски артикли што дозволата за дуќан ја добиле како воени инвалиди од војните, инвалиди на трудот или слепи, или како членови на потесната фамилија (брачен другар и деца) на таквите лица; чувари на јавни санитарни уреди.

7. Времето што осигурениците го поминале порано во вршење на самостојна професионална дејност во својство на уметници, филмски уметници, книжевници и новинари, како и времето што го поминале во својство на научни работници, публицисти на научни и стручни работи и преведувачи на научни и книжевни дела, се смета во пензискиот стаж под условите и на начинот што се определени во членот 42 од Законот за пензиското осигурување.

Времето што осигурениците го поминале пред 15 мај 1945 година во вршење на други самостојни професионални дејности наведени во точката 2 од оваа одлука, како и на сите самостојни професионални дејности наведени во точ. 3—6 на оваа одлука што не се изречно наведени во членот 41 став 1 точ. 1—6 од Законот за пензиското осигурување, се смета во пензискиот стаж под условите и на начинот што се определени во членот 44 од Законот за пензиското осигурување и под услов вршењето на самостојната професионална дејност да било единствено или главно занимање и основен извор на приходите на односот лице.

8. Времето што осигурениците го поминале порано во вршење на самостојните професионални

дејности наведени во членот 41 став 1 точ. 2—6 од Законот за пензиското осигурување и во точ. 3—6 од оваа одлука се смета во пензискиот стаж во следните случаи:

1) кога според тогаш важечките прописи вршењето на таква дејност било прописно регистрирано кај надлежните органи или организации, односно кога за вршење на таква дејност била издадена пропишана редовна дозвола односно овластение од надлежниот орган;

2) кога осигуреникот таквата дејност ја вршел лично;

3) ако ја имал пропишаната односно признаената стручна спрема кога таа за вршење на односната дејност била предвидена со прописи;

4) кога осигуреникот во вршењето на односната дејност не запослувал просечно во одделна година повеќе од 5 лица што работеле на стручни или технички работи во деловна единица односно дуќан, не сметајќи го во овој број брачниот другар и децата на осигуреникот што биле запослени кај него на такви работи.

Кога во случаите од претходниот став е во прашање времето поминато во занаетчиска дејност, во пензискиот стаж се смета времето поминато во таква дејност што се смета како занаетчиска дејност според прописите што важеле во времето на вршењето на односната дејност или се смета како занаетчиска дејност според важечките прописи, без оглед дали е занаетиската дејност вршена на постојано деловно место или без такво место. Под исти услови се смета како време поминато во занаетчиска дејност и времето поминато на работа во занаетиски задруги. Како време поминато во занаетчиска дејност се смета во пензискиот стаж и времето што лицата кои немале свој занаетиски дуќан го поминале во самостојно вршење на оцачарска дејност или во самостојно вршење на месарски работи на кланици, ако таквите работи ги вршеле врз основа на посебно овластување.

9. Времето што осигурениците го поминале во вршење на самостојна професионална дејност како овластени финансиски застапници, стопански советници, царински посредници, берзански сензали, судски толкувачи, проценители и извршители се смета во пензискиот стаж ако вршењето на таквата дејност пред 15 мај 1945 година траело вкупно најмалку пет години.

Времето поминато во вршењето на услужни дејности на јавни места во својство на лицата наведени во членот 41 став 1 точка 6 од Законот за пензиското осигурување и во точката 6 од оваа одлука, како и во вршењето на занаетчиска дејност без постојано деловно место односно врз основа на посебно овластување, се смета во пензискиот стаж ако вршењето на таква дејност пред 15 мај 1945 година траело вкупно најмалку пет години, со тоа што за сметање во пензискиот стаж се земаат предвид само оние периоди во кои таквата дејност е вршена најмалку седум месеци во една календарска година.

10. Во пензискиот стаж не се смета времето на самостојна професионална дејност од членот 41 став 1 точ. 2—6 од Законот за пензиското осигурување и точ. 3—6 од оваа одлука што осигурениците го поминале порано вршејќи таква дејност во сопствени трговски дуќани или претпријатија од индустриско значење, или како сопственици (компанјони) во такви дуќани односно претпријатија.

Во пензискиот стаж не се смета ниту времето што осигуреник како селскостопански стручњак го поминал работејќи на сопствен имот или на имот од родителите или од членовите на потесната фамилија, или на имот чиј сопственик бил осигуреникот или наведените членови на фамилијата.

Како дејност во трговски дуќан во смисла на ставот 1 од оваа точка, се смета дејноста во дуќан што е воден и регистриран како самостоен трговски дуќан, а не се смета како таква дејност на занаетчија кој покрај својот занаетиски дуќан имал и

продавница на готови производи произведени во својата занаетчиска работилница.

11. Одредбите од точ. 8—10 на оваа одлука во поглед на случаите во кои се смета во пензиски стаж времето поминато во вршење на самостојна професионална дејност во својство на лицата изречно наведени во членот 41 став 1 точ. 1—6 од Законот за пензиското осигурување, ќе се применат од 1 јануари 1958 година.

Одредбите од точ. 2—7 на оваа одлука со кои се определуваат новите самостојни професионални дејности слични на дејностите наведени во членот 41 став 1 точ. 1—4 и 6 од Законот за пензиското осигурување и условите за признавање во пензиски стаж на времето поминато во тие дејности, како и одредбите од точ. 8—10 од оваа одлука во поглед на случаите во кои тоа време се смета во пензиски стаж, ќе се применуваат од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

12. Одредбите од точ. 2—11 на оваа одлука ќе се применат и на уживателите на пензија што поднесле односно што ќе поднесат барање за признавање во пензиски стаж на времето поминато во вршење на самостојна професионална дејност. Правата врз основа на периодот на пензиски стаж според точ. 2—7 од оваа одлука им припаѓаат на уживателите на пензија од првиот ден на наредниот месец по поднесувањето на барањето, но најрано од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. На уживателите на пензија на кои пензијата им е определена според поранешните прописи и е проведена според Законот за пензиското осигурување признавањето во пензиски стаж на времето поминато во вршење на самостојна професионална дејност и определувањето на новиот износ на пензијата се врши со примена на чл. 216 и 221 од тој закон.

13. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 258
4 ноември 1958 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

779.

Врз основа на членот 36 од Уредбата за спроведување на Законот за здравственото осигурување на работниците и службениците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 55/54), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ПАУШАЛНИТЕ ОСНОВИ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАДОМЕСТОК НАМЕСТО ЛИЧЕН ДОХОД ЗА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ВО РИБАРСТВОТО

1. Како паушален основ за определување надоместок наместо личен доход во случаите на спременост за работа предвидени во членот 22 од Законот за здравственото осигурување на работниците и службениците, како и за време на отсуството поради бременост и породување, ќе се земаат за членовите на рибарските задруги што се занимаваат со поморско рибарство, за работниците што како рибари се запослени во рибарските стопански организации на поморското, речното и езерското рибарство, во стопанските организации што се занимаваат со преработка (конзервирање) на риби, како и за работниците запослени кај рибари — приватни работодавци, паушалните месечни износи што според посебни прописи се земаат како основ за пресметување на придонесот за социјално осигурување на рибарите запослени во рибарските стопански организации, по одбивање на придонесот за социјално

осигурување и на придонесот за станбена изградба, а потоа намален за една осминка од тој остаток.

2. Износите пресметани според претходната точка од оваа одлука се заокружуваат на цели стотини така што износите од 1 до 99 динари се земаат како 100 динари.

3. Ако во смисла на точката 2 од Одлуката за паушалните основи за пресметување на придонесот за социјално осигурување за членовите на рибарските задруги што се занимаваат со поморско рибарство и за работниците на рибарските стопански организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/57) за рибарите на одделни задруги и стопански организации од точката 1 на оваа одлука паушалните основи за пресметување на придонесот за социјално осигурување се наголемени или се намалени за определен процент, паушалниот основ за определување надоместок наместо личен доход од точката 1 на оваа одлука се наголемува односно се намалува за истиот процент.

4. Паушалните основи за определување на надоместоците од точката 1 на оваа одлука ќе се применат на осигурените случаи настанати од 1 јули 1957 година.

5. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за паушалните основи за определување надоместокот наместо плата за осигурениците во рибарството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/55).

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 360
4 ноември 1958 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

780.

Врз основа на одредбите од ставот 2 точка 2 одделот 1 главата XIX и одделот 1 главата XXV на Сојузниот општествен план за 1958 година и членот 18 став 3 од Законот за средствата на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/57), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОСТВАРЕНИ ВО ПРОМЕТОТ НА ШЕКЕРНА РЕПКА ОД РОДОТ НА 1959 ГОДИНА — ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРОМЕТОТ НА ШЕКЕРНА РЕПКА

1. Земјоделските задруги, деловните сојузи и селскостопанските производителски организации се должни во корист на своите фондови на основните средства да уплатат најмалку 0,30 динари за секој продаден килограм шеќерна репка од родот на 1959 година.

Средствата од претходниот став ќе се употребават првостепено за издатоци за унапредување на производството и прометот на шеќерна репка.

2. Се овластува сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите да може во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет и со секретаријатите на Сојузниот извршен совет за селскостопанство и шумарство и за индустрија, да го определи делот на средствата од претходната точка, заради формирање на заеднички средства што здружените организации на земјоделските задруги, на деловните сојузи, на селскостопанските производителски организации и на фабриките за шеќер ќе ги употребуваат за унапредување на производството и прометот на шеќерна репка.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 353

4 ноември 1958 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Потпретседател,

Велько Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

781.

Врз основа на членот 31 од Уредбата за книговодство на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/55) и членот 2 оддел I под а) точка 39 алинеја 1 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/58), сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРИМЕНА НА КОНТНИТЕ ПЛАНОВИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 1

Во Правилникот за примена на контните планови на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/58) во членот 18 се вршат следните измени и дополненија:

1) по синтетичкото konto 011 — Пресметана и уплатена амортизација, се додава нова група на konta 02, која гласи:

„02 — Заеднички основни средства

020 — Заеднички основни средства“;

2) по синтетичкото konto 046 — Средства на заедничката потрошувачка во изградба или изработка, се додава ново синтетичко konto 047, кое гласи:

„047 — Заеднички средства на средствата на заедничката потрошувачка“;

3) по синтетичкото konto 101 — Банка — жиро сметка, се додава ново синтетичко konto 102, кое гласи:

„102 — Банка — заеднички парични средства“;

4) по синтетичкото konto 134 — Побарувања од задругарите за дадените заеми од штедните влогови, се додава ново синтетичко konto 135, кое гласи:

„135 — Побарувања по основот на заедничко вложување обртни средства“;

5) по синтетичкото konto 142 — Пресметани и исплатени лични примања што паѓаат на товар на материјалните трошоци, се додава ново синтетичко konto 143, кое гласи:

„143 — Пресметани и исплатени лични примања што паѓаат на товар на средствата на заедничката потрошувачка“;

6) по синтетичкото konto 172 — Удели на задругите кај сојузите, се додаваат нови синтетички konta 173 и 179, кои гласат:

„173 — Хартии со вредност

179 — Други разни средства“;

7) синтетичкото konto 236 — Обврски за придонеси и членарини по основот на здружување во стопанството, се менува и гласи:

„236 — Обврски за придонеси и членарини“;

8) синтетичкото konto 237 — Обврски за придонесот за кадрови, се менува и гласи:

„237 — Обврски по основот на заедничко вложување обртни средства“;

9) по синтетичкото konto 313 — Канцелариски материјали, се додава ново синтетичко konto 314, кое гласи:

„314 — Материјали по основот на заедничко вложување обртни средства“;

10) по синтетичкото konto 352 — Материјали во манипулација, се додава ново синтетичко konto 353, кое гласи:

„353 — Материјали по основот на заедничко вложување обртни средства во манипулација“;

11) по синтетичкото konto 904 — Интерно финансирање на основните средства, се додава ново синтетичко konto 905, кое гласи:

„905 — Финансирање по основот на заедничко вложување во основни средства“;

12) по синтетичкото konto 944 — Интерно финансирање на средствата на заедничката потрошувачка, се додава ново синтетичко konto 945, кое гласи:

„945 — Финансирање по основот на заедничко вложување во средствата на заедничката потрошувачка“.

Член 2

На крајот од членот 19 место точка се става точка и запирка и се додаваат три нови точки, кои гласат:

7) парични средства по основот на заедничко вложување основни средства;

8) побарувања по основот на заедничко вложување во основни средства;

9) заеми дадени на општествениот инвестиционен фонд“.

Член 3

По членот 20 се додава нов член 20а, кој гласи:

„На синтетичкото konto 020 — Заеднички основни средства, се искажува вредноста на основните средства набавени од заедничките парични средства на стопанските организации во смисла на одредбите од Уредбата за заедничкото вложување на основни и обртни средства на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/58).

На ова синтетичко konto стопанската организација ја води вредноста на основните средства сразмерно со височината на вложените средства

Ова konto задолжително се расчленува на потребен број аналитички konta според видот на основните средства (земјишта, градежни објекти, итн.).

Пресметката и уплатата на амортизацијата и на интересот на основните средства, како и исправката на вредноста на заедничките основни средства, се вршат на начинот предвиден за другите основни средства.“

Член 4

Во членот 22 на крајот од ставот 9 (објаснение на синтетичкото konto 048 — Парични средства на заедничката потрошувачка) се става точка и запирка и се додаваат три нови точки, кои гласат:

„3) другите парични средства на заедничката потрошувачка;

4) паричните средства кај банката од заедничко вложување во смисла на членот 48 од Законот за средствата на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/57);

5) односот на главното книговодство со посебно-то книговодство на средствата на заедничката потрошувачка.“

Член 5

Во членот 24 во ставот 4 (објаснение на контото 101 — Банка — жиро сметка) се додава нов став 5, кој гласи:

„Синтетичкото konto 102 — Банка — заеднички парични средства, се задолжува за вложените заеднички парични средства на стопанските организации кои од тие средства заеднички набавуваат материјали, а се одобрува за исплатите на фактурите на добавувачите за испорачаните материјали, како и за враќањето на неискористените заеднички парични средства.“

Досегашните ст. 5—9 стануваат ст. 6—10.

Член 6

Во членот 27 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Синтетичкото konto 135 — Побарувања по основот на заедничко вложување обртни средства, се задолжува за вложените парични средства за заедничка набавка на материјали, а се одобрува за вредноста на набавените односно примените материјали, како и за примените непотрошени парични средства.“

Досегашниот став 2 станува став 3.

Член 7

На крајот од членот 28 се додава нов став 8, кој гласи:

„Синтетичкото konto 143 — Пресметани и исплатени лични примања што паѓаат на товар на средствата на заедничката потрошувачка, се задолжува за исплатите на сите форми на лични примања што ги товарат средствата на заедничката потрошувачка, а се одобрува за пресметаните него износи на овие примања (личните доходи на работниците на стручно образование, стипендиите, дневниците за службени патувања и другите лични издатоци што се исплатуваат на товар на средствата на заедничката потрошувачка).“

Член 8

На крајот од членот 31 место точка се става точка и запирка и се додаваат две нови точки, кои гласат:

- „3) на синтетичкото konto 173 — Хартии со вредност, сите видови хартии од вредност;
- 4) на синтетичкото konto 179 — Други разни средства, меници и друго.“

Член 9

На крајот од членот 37 се додаваат два нови става, кои гласат:

„Синтетичкото konto 236 — Обврски за придонеси и членарини, се задолжува за износот на платените, а се одобрува за износот на пресметаните придонеси и членарини. Аналитичкото расчленување се врши според видовите на придонесот односно членарината, како: придонес за кадри, придонес за стручното здружение, членарини за коморите, сојузите итн.

Синтетичкото konto 237 — Обврски по основот на заедничко вложување обртни средства, се одобрува за примените износи од стопанските организации на име заедничко вложување на обртните средства за набавка на материјали, а се задолжува за набавените односно предадените материјали, како и за вратените непотрошени парични средства.“

Член 10

Во членот 39 во ставот 2 на крајот од точката 2) се брише точка и запирка и се става точка, и во продолжувањето се додава текстот:

„Синтетичкото konto 251 — Остварени лични доходи над реализираните минимални лични доходи, задолжително се расчленува на две аналитички conta, и тоа:

2510 — Остварени лични доходи над реализираните минимални лични доходи од чистиот приход,
2511 — Остварени лични доходи од придонесот од доходот на стопанските организации“.

На крајот од истиот член се додава нов став 3, кој гласи:

„Синтетичкото konto 259 — Покритие на минималните лични доходи, задолжително се расчленува на следните аналитички conta, и тоа:

- 2590 — Покритие на минималните лични доходи,
- 2591 — Покритие на 25% над минималните лични доходи,
- 2592 — Покритие на додатокот кон личниот доход на работниците.“

Член 11

На крајот од членот 43 се додава нов став 3, кој гласи:

„Во рамките на оваа група на conta се води и материјалот набавен од заедничкото вложување на обртни средства.“

Член 12

На крајот од членот 44 се додава нов став 3, кој гласи:

„Во рамките на оваа група на conta се води и материјалот набавен од заедничкото вложување на обртни средства, ако таков материјал се наоѓа во манипулација кај други стопански организации.“

Член 13

На крајот од членот 78 се додава нов став 9, кој гласи:

„Синтетичкото konto 905 — Финансирање по основот на заедничко вложување во основни средства, се одобрува за износот на паричните средства вложени од страна на стопанските организации за заедничка набавка односно изградба — изработка на основни средства. Ова konto се задолжува за вредноста на набавените односно завршените основни средства во височина на извршеното вложување како и за износот на вратените непотрошени парични средства.“

Член 14

На крајот од членот 79 се додава нов став 2, кој гласи:

„Во рамките на оваа група на conta се искажува финансирањето на набавката или изградбата на објекти од средствата на заедничката потрошувачка што се врши во заедница со други стопански организации согласно со одредбите од членот 48 на Законот за средствата на стопанските организации.“

Член 15

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 14—21400/1

30 октомври 1958 година

Белград

Државен секретар
за работите на финансиите,
Никола Минчев, с. р.

782.

Врз основа на членот 6 став 3 од Уредбата за посебните услови за распределба на доходот на некои видови стопански организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/58), во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за просвета и култура, сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите издава

НАРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ НА УПЛАТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ОД ПРОМЕТОТ НА ФИЛМОВИ, ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА ОСНОВИТЕ ЗА РАСПОДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ОД ТОЈ ПРИДОНЕС И ЗА РАСПОРЕДОТ НА ТИЕ СРЕДСТВА НА ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА СНИМАЊЕ НА ФИЛМОВИ

1. Стопанските и задружните организации чија дејност е прикажување на филмови, како и установите и општествените организации што прикажуваат филмови и од продажбата на влезни билети остваруваат приходи (во натамошниот текст: претпријатијата за прикажување на филмови), се должни придонесот од прометот на филмови да го пресметуваат и да го уплатуваат според нормите определени во членот 5 од Уредбата за посебните услови за распределба на доходот на некои видови стопански организации (во натамошниот текст: Уредбата).

Претпријатијата за прикажување на филмови, на кои прикажувањето на филмови им спаѓа во редовна дејност, се должни до кеттиот ден на секој месец да уплатат за изминатиот месец аконтација на придонесот од прометот на филмови.

Аконтацијата на придонесот според претходниот став се пресметува и се уплатува според нормата што му одговара на годишниот износ на прометот постигнат во претходната година. Новите претпријатија за прикажување на филмови плаќаат аконтација во текот на првата година по нормата што му одговара на годишниот промет за 80% користење на капацитетот за предвидениот број претстави. Привремената норма ја утврдува општинската управа за приходи надлежна за седиштето на претпријатието.

Конечното пресметување на придонесот се врши според завршната сметка по нормата што му одговара на вкупниот промет остварен во изминатата година.

2. Средствата што, согласно со одредбата од членот 6 став 1 на Уредбата ќе се издвојат во корист на претпријатието за снимање на филмови, Народната банка ги распоредува, и тоа:

1) 70% — за унапредување на домашниот игран филм;

2) 30% — за унапредување на домашниот краткометражен филм.

3. Средствата определени за унапредување на домашниот игран филм Народната банка, во текот на I тримесечје секоја година, ги распоредува на претпријатијата за снимање на филмови, според прометот остварен во изминатата година со прикажување на домашни играни филмови во земјата и во странство, и тоа така што секое од тие претпријатија да добие дел од средствата сразмерен со прометот остварен во изминатата година со прикажување на домашните играни филмови што ги произвело тоа.

Како основ за распоредување на средствата од претходниот став служи извештајот од Здружението на филмските производители на Југославија за остварениот промет на домашните играни филмови во изминатата година, и тоа по претпријатијата за снимање на филмови што ги произвеле тие домашни филмови.

Како промет остварен со прикажување на домашни играни филмови во земјата, кој во смисла на претходните два става влегува во основот за распоред на средствата за унапредување на домашниот игран филм, се подразбира бруто приходот што претпријатијата за прикажување на филмови го оствариле со прикажување на домашни играни филмови во изминатата година. Овој бруто приход на претпријатијата за прикажување на филмови го утврдува Здружението на филмските производители на Југославија врз основа на податоците од претпријатијата за промет на филмови за прометот на домашните играни филмови постигнат преку претпријатијата за прикажување на филмови, а кои преку односите претпријатија за промет на филмови се ставени во експлоатација, врз основа на извештаите од претпријатијата за прикажување на филмови, како и на податоците од претпријатијата за снимање на филмови за прометот на домашните играни филмови што тие самите ги ставиле во експлоатација.

Претпријатијата за промет на филмови односно претпријатијата за снимање на филмови се должни податоците за прометот на домашни играни филмови во изминатата година што се ставени преку нив во експлоатација односно што тие самите ги ставиле во експлоатација, да му ги достават на Здружението на филмските производители на Југославија најдоцна до 31 јануари наредната година.

Како промет остварен со прикажување на домашни играни филмови во странство, кој во смисла на ст. 1 и 2 од оваа точка влегува во основот за распоред на средствата за унапредување на домашниот филм, се подразбира:

1) прометот остварен во изминатата година со продажба на домашни играни филмови во странство. Износот на овој промет го утврдува Здружението на филмските производители на Југославија врз основа на странските средства за плаќање внесени во изминатата година, што претпријатијата за снимање на филмови ги оствариле со продажба на

домашни играни филмови во странство. Внесените странски средства за плаќање при тоа се пресметуваат по исклучок (само заради утврдување на основот за распределба на средствата за унапредување на домашниот игран филм) според званичниот курс;

2) прометот остварен во изминатата година со размена на домашни играни филмови за странски играни филмови. Износот на овој промет го утврдува Здружението на филмските производители на Југославија врз основа на договорот за размена на играни филмови, пресметувајќи ја договорената вредност во странски средства за плаќање според званичниот курс. При утврдувањето на износот на овој промет се земаат предвид само договорите за размена на играни филмови врз основа кои во изминатата година е извршен извозот на домашни и увозот на странски играни филмови.

Претпријатијата за снимање на филмови се должни податоците за пресметката на странските средства за плаќање остварени со продажба односно со размена на домашни играни филмови во изминатата година во смисла на претходниот став, да му ги достават на Здружението на филмските производители на Југославија најдоцна до 31 јануари наредната година.

4. Во прометот остварен во изминатата година со прикажување на домашни филмови во земјата и во странство се засметува само прометот остварен со прикажување на домашните играни филмови што од страна на комисијата надлежна за преглед на филмови се одобрени за јавно прикажување по 1 јануари 1956 година.

Прометот остварен со прикажување на филмови произведени во копродукција на домашни производители се дели меѓу тие производители сразмерно со нивното учество во производството утврдено со договор.

Прометот остварен со прикажување на игран филм што претпријатијата за снимање на филмови го произвеле во копродукција со странски производители не се засметува во основот за распределба на средствата за унапредување на домашниот игран филм.

5. Средствата за унапредување на домашниот краткометражен филм Народната банка ги распоредува во I тримесечје секоја година на претпријатијата за снимање на филмови на следниот начин:

1) 70% од тие средства распоредува на претпријатијата за снимање на филмови, според прометот остварен во изминатата година со прикажување на домашни краткометражни филмови во земјата, со тоа што под овој промет да се подразбира просечниот промет остварен со прикажување на домашните краткометражни филмови што од страна на комисијата надлежна за преглед на филмови се одобрени за јавно прикажување по 1 јануари 1956 година. Притоа просечниот промет се пресметува посебно за црно-бел краткометражен филм, посебно за краткометражен филм во боја, а посебно за краткометражен црн филм.

Како основ за распоредување на овие средства служи извештајот од Здружението на филмските производители на Југославија за прометот остварен со прикажување на домашни краткометражни филмови, и тоа по претпријатијата за снимање на филмови што ги произвеле тие домашни краткометражни филмови.

Просечниот промет остварен со прикажување на домашни краткометражни филмови го утврдува Здружението на филмските производители на Југославија врз основа на договорите за купопродажба на домашни краткометражни филмови склучени во изминатата година меѓу претпријатијата за промет на филмови и претпријатијата за снимање на филмови што ги произвеле тие филмови.

2) 10% од тие средства служат за доделување награди на претпријатијата за снимање на филмови за најдобрите краткометражни филмови произведени во изминатата година.

Условите што треба да ги исполнат одделни краткометражни филмови за да можат претприја-

тијата за снимање на филмови што ги произвеле нив да добијат за нив награда, и постапката за доделување на овие награди ќе се пропишат со посебен правилник, што го донесува Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за просвета и култура по предлог од Здружението на филмските производители на Југославија;

3) 20% од овие средства распоредува на претпријатијата за снимање на филмови што добиле награди за најдобри краткотражни филмови произведени во изминатата година, и тоа така што секое од тие претпријатија да добие дел од средствата сразмерен со просечните производни трошоци на производството на наградените краткотражни филмови.

6. Како краткотражни филмови, во смисла на оваа наредба, не се сметаат рекламните филмови и филмовите работени по порачка од установи, стопански комори, сојузи на стопански комори и стопански, задружни и општествени организации.

По исклучок, претпријатијата за снимање на филмови можат да се наградуваат и за филмови работени по порачка од установи, стопански комори, сојузи на стопански комори и стопански, задружни и општествени организации, имајќи ја предвид уметничката вредност и содржината на овие филмови. Наградувањето на тие филмови може да се врши само од средствата од придонесот од точката 5 под 2 од оваа наредба, без право на учество во распределбата на средствата на придонесот означени во истата точка под 1 и под 3.

7. Со цел за распределба на средствата на придонесот на претпријатијата за снимање на филмови Здружението на филмските производители на Југославија е должно да ѝ достави на Народната банка извештаи за прометот остварен со прикажување на домашни играни филмови и за прометот остварен со прикажување на домашни краткотражни филмови, секоја година до 15 февруари.

Кон извештаите од претходниот став Здружението на филмските производители на Југославија е должно да ѝ достави на Народната банка и преглед на средствата на придонесот распоредени на одделни претпријатија за снимање на филмови, како и вирмански налози за исплата по кои ќе им биде исплатат тие средства на претпријатијата.

8. Средствата од точ. 3 и 5 на оваа наредба, вклучувајќи ги тука и средствата на наградите за најдобри краткотражни филмови, претпријатијата за снимање на филмови можат да ги употребат за покривање на негативните разлики меѓу цената на чинењето и продажната цена на филмовите што ќе ги произведат во текот на истата година.

По покривањето на негативните разлики од претходниот став, претпријатијата за снимање на филмови можат 1% од вкупниот износ на средствата примени од придонесот за унапредување на домашниот филм да употребат и за давање премии на својот работен колектив за поголемо и поквалитетно производство на филмови, како и за намалување трошоците на производството.

Делот од средствата од точ. 3 и 5 на оваа наредба што ќе им остане по покривањето на негативните разлики од ставот 1 на оваа точка и по издвојувањето на определениот дел за давање на премии од претходниот став, претпријатијата за снимање на филмови можат да го употребат само за финансирање на своето производство во наредната година.

9. Управниот одбор на Здружението на филмските производители на Југославија може да одлучи од средствата што им се доделени во смисла на точката 3 од оваа наредба на претпријатијата за снимање на филмови, пред покривањето на негативните разлики и пред издвојувањето на определениот дел за давање премии од претходната точка, да се издвои определен дел за доделување награди на претпријатијата за снимање на филмови за најдобри произведени играни филмови во текот на годината.

Височината на средствата што во смисла на претходниот став можат да се издвојат за награ-

дување на претпријатијата за снимање на филмови за најдобри произведени играни филмови во текот на годината, начинот на доделувањето на тие награди, као и височината на наградите што можат да се доделат, ги определува управниот одбор на Здружението на филмските производители на Југославија во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за просвета и култура.

Исплатата на наградите доделени на претпријатијата за снимање на филмови за најдобри произведени играни филмови може да се изврши и во текот на годината при самото прогласување на овие филмови на југословенски филмски фестивал за најдобри играни филмови на годината, т. е. пред дефинитивната пресметка и распределба на средствата на придонесот за една година.

Исплатата на наградите од претходниот став ќе ја изврши Народната банка врз основа на одлука и вирмански налози од Здружението на филмските производители на Југославија.

10. Претпријатијата за снимање на филмови доделената награда од претходната точка можат да ја употребат за покривање на негативните разлики меѓу цената на чинењето и продажната цена на филмовите што ќе бидат произведени во текот на таа година и за финансирање на своето производство на филмови во наредната година.

11. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за начинот на уплатување на придонесот за унапредување на домашниот филм, за определување основите за распределба на средствата од тој придонес и за распоред на тие средства на претпријатијата за снимање на филмови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/58).

12. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година, како ден на почестот на применувањето на Уредбата за посебните услови за распределба на доходот на некои видови стопански организации врз основа на која е донесена.

Бр. 12-21122/1

23 октомври 1958 година

Белград

Државен секретар
за работите на финансите,
Никола Минчев, с. р.

783.

Врз основа на точката 1 став 4 од Одлуката за пресметување разликата во цените при увозот и извозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 34/55, 22/56, 6/58 и 23/58), во врска со членот 7 оддел 1 став А под а) точка 3 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/58), со согласност од сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите и од сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет, Комитетот за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

1. Во Наредбата за коефициентите за пресметување на разликата во цените при извозот и увозот на определени производи и услуги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/57 и 13/58) во точката I оддел А во гранката 127 — Прехранбена индустрија, текстовите на редните броеви 17 и 18 се менуваат и гласат:

„17. Десертни вина — — — — 1,50
18. Индустриско вино — — — — 1,50“.

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе

се применува на работите на извоз склучени од тој ден.

П. бр. 970

1 ноември 1958 година

Белград

Претседател
на Комитетот за надворешна трговија,
Љубо Бабиќ, с. р.

784.

Врз основа на членот 25 од Уредбата за звањата и платите на професионалните противпожарници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/56), сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи, со согласност од Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за општа управа, пропишува

УПАТСТВО

ЗА ПРЕВЕДУВАЊЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПРОТИВПОЖАРНИЦИ ВО НОВИТЕ ЗВАЊА СПОРЕД УРЕДБАТА ЗА ЗВАЊАТА И ПЛАТИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПРОТИВПОЖАРНИЦИ

1. За професионалните противпожарници, за кои важат одредбите од Уредбата за звањата и платите на професионалните противпожарници, а кои се затекнале во службен однос на 31 декември 1957 година, ќе се донесат решенија со кои ќе се определи нивното звање и платниот разред согласно со одредбите од Уредбата за звањата и платите на професионалните противпожарници. Решение ќе се донесе без оглед на тоа дали со Уредбата се извршени измени во поглед на називот на досегашното звање или во поглед на распоредувањето во платниот разред. Донесувањето на решенија за преведување и оценувањето законитоста на решенијата за преведување ќе се врши според одредбите од Упатството за спроведување на одредбите од четвртиот дел на Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 55/57).

2. Службеникот во звањето противпожарник, вклучувајќи го тука и приправникот за тоа звање, кој на 31 декември 1957 година имал помалку од две години служба, се преведува како приправник за звањето противпожарник од II класа. Службеникот во звањето противпожарник, вклучувајќи го тука и приправникот за тоа звање, кој на 31 декември 1957 година имал две години служба, се преведува во звањето противпожарник од II класа и се распоредува во платниот разред со периодски покачувања според годините на службата што му се признаваат за напредување, сметајќи две години за подготвителен стаж, а за секој следен платен разред односно периодско покачување — по три години.

Службеникот што според претходниот став би добил понизок платен разред, се распоредува во платниот разред што го имал дотогаш.

3. Службеникот што се затекнал во звањето постар противпожарник или виши противпожарник, се преведува во звањето противпожарник од I класа и се распоредува во платниот разред според годините на службата што му се признаваат за напредување во звањето противпожарник од II и I класа.

Службеникот што според претходниот став добил понизок платен разред, се распоредува во платниот разред што го имал дотогаш.

4. Службеникот во звањето нижи противпожарен техничар, вклучувајќи го тука и приправникот за тоа звање, кој на 31 декември 1957 година имал помалку од две години служба, се преведува како приправник за звањето противпожарен техничар, ако има средна стручна спрема или спрема на квалификуван работник или ако активно учествувал во организирана работа во Народноослободителната борба од 1941, 1942 или 1943 година.

Службеникот од претходниот став кој има над две години служба се преведува во звањето противпожарен техничар и се распоредува во платен разред според годините на службата што му се признаваат за напредување во звањето противпожарен техничар.

зред според годините на службата што му се признаваат за напредување во ова звање. Ако ваквиот службеник би добил понизок платен разред, се распоредува во платниот разред што го имал дотогаш.

Службеникот во звањето нижи противпожарен техничар што ја нема спремата од ставот 1 на оваа точка се преведува во звањето противпожарник од I класа и се распоредува во платен разред според точката 3 од ова упатство.

5. Службеникот што се затекнал во звањето противпожарен техничар или виши противпожарен техничар се преведува во звањето противпожарен техничар, ако е според досегашните прописи за тоа звање барана средна стручна спрема. На ист начин се преведува и службеникот во звањето противпожарен техничар или виши противпожарен техничар, ако има спрема на квалификуван работник или активно учествувал во организирана работа во Народноослободителната борба од 1941, 1942 или 1943 година.

Службеникот од претходниот став се распоредува во платниот разред според годините на службата што му се признаваат за напредување во ова звање.

Службеникот што според претходниот став би добил понизок платен разред, ќе се распореди во платниот разред што го имал дотогаш.

Службениците на кои за звањето противпожарен техничар и виши противпожарен техничар според досегашните прописи не им се барала средна стручна спрема, и кои ја немаат таа спрема ниту спремата на квалификуван работник, ниту активно учествувале во организирана работа во Народноослободителната борба од 1941, 1942 или 1943 година, се преведуваат во звањето противпожарник од I класа според точката 3 од ова упатство.

6. Службеникот што на 31 декември 1957 година се затекнал во звањето помлад противпожарен инженер или противпожарен инженер, се преведува во звањето противпожарен инспектор и добива два платни разреди повеќе односно соодветно периодско покачување. Службеникот во звањето виши противпожарен инженер, се преведува во звањето виши противпожарен инспектор и добива два платни разреди повеќе односно соодветно периодско покачување.

7. Службениците на професионалните единици што не би можеле да бидат преведени во нови звања според одредбите од ова упатство, ќе се преведат според дополнителното упатство што за такви случаи ќе го дава сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи со согласност од Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за општа управа.

8. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

II/4 бр. 22015

31 октомври 1958 година

Белград

Државен секретар
за внатрешни работи,
Светислав Стефановиќ, с. р.

785.

Врз основа на членот 11 од Законот за печатот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 56/48) и членот 2 став 2 од Законот за измена на Законот за печатот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 105/48), сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЗАБРАНА НА Внесувањето и Растурањето на Книгата „LAND WITHOUT JUSTICE“

1. Се забранува внесувањето во Федеративна Народна Република Југославија и растурањето во земјата на книгата „Land without Justice — An Autobiography of his Youth by Milovan Djilas“, објавена во 1958 година во Њујорк, во издание на „Harcourt, Brace and Company, Inc.“.

2. Се забранува внесувањето во земјата и растурањето на сите весници, списанија и други печатени работи кои, во целина или во изводи, го пренесуваат текстот на книгата од точката 1 на ова решение.

Бр. 81
3 ноември 1958 година
Белград

Го заменува
Државниот секретар за внатрешни работи
Државен потсекретар,
Гуро Станковиќ, с. р.

786.

Врз основа на членот 8 став 2 од Уредбата за користењето на општествените средства за патнички автомобили („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 14/58), Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за селско стопанство и шумарство, во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски и со сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи, пропишува

П РА В И Л Н И К **ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПАТНИЧКИТЕ АВТОМОБИЛИ** **ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ПОТРЕБИ ВО СЕЛСКОТО** **СТОПАНСТВО И ШУМАРСТВОТО**

Член 1

Со одредбите од овој правилник се регулираат условите и начинот за користење на превозните средства за специјални потреби доделени на органите на управата и установите во селското стопанство и шумарството.

Органи на управата и установи од претходниот став што можат да ги користат превозните средства за специјални потреби според одредбите од овој правилник се:

- а) во областа на селското стопанство:
 - 1) селскостопанските станици;
 - 2) ергелите;
 - 3) селскостопанските заводи и институти (за земјоделство и овоштарство и др.);
 - 4) органите на управата надлежни за работите на селското стопанство;
 - 5) управите за водостопанство;
 - 6) хидротехничките и водостопанските оддели и секции на народните одбори;
 - 7) Дирекцијата на каналот Дунав—Тист—Дунав;
 - 8) Дирекцијата за изведување мелиорациони работи во НР Македонија;
 - 9) Опитниот центар за проучување електрификацијата на селското стопанство и на селото во Јарменовци;
 - 10) Институтот за млекоарство;
 - 11) заводите и институтите за сточарство;
 - 12) Сојузната комисија за водостопанство;
- б) во областа на ветеринарството:
 - 1) ветеринарните станици;
 - 2) станиците и центрите за вештачко осеменување;
 - 3) дијагностичките станици;
 - 4) ветеринарните заводи и институти;
 - 5) управите за ветеринарна служба и ветеринарните инспекторати;
- в) во областа на заштитата на растенијата:
 - 1) станиците за заштита на растенијата;
 - 2) заводите и институтите за заштита на растенијата;
 - 3) органите на управата надлежни за работите на заштитата на растенијата;
- г) во областа на шумарството:
 - 1) шумските управи и секции;
 - 2) шумските стопанства (шумариите);
 - 3) управите на ловиштата и ловните стопанства;
 - 4) заводите, управите и секциите за уредување на шуми;

- б) институтите за научни истражувања;
- в) дирекциите, управите и секциите за заштита на земјиштето од ерозија и за уредување на постоје;
- 7) службите на шумарската инспекција;
- 8) органите на управата надлежни за работите на шумарството.

Член 2

Превозните средства за специјални потреби органите на управата и установите можат да ги користат за извршување на следните службени дејствија:

- а) во областа на селското стопанство:
 - 1) одбирање на парцели за производство на семенски стоки;
 - 2) вршење стручна контрола на производството, квалитетот и прометот на семенски стоки;
 - 3) земање, атестирање и пломбирање мостри кај производителите на семе;
 - 4) вршење производство на семе: елита, оригинално семе и семе од II репродукција;
 - 5) склучување договори за производство на семенски стоки;
 - 6) давање стручна и техничка помош на производителите во однос на производството и на потрошувачите во однос на правилната употреба на семенските стоки;
 - 7) вршење опити на опитни парцели;
 - 8) испитување на физичките и хемиските особини на земјиштата;
 - 9) изработка и разработка на програми за подигање нови овоштарници и лозја;
 - 10) контрола на производството и прометот на овошен и лозов посадочен материјал;
 - 11) контрола на прометот на вештачки губриња;
 - 12) контрола на производството и прометот на вино;
 - 13) контрола на подигањето на лозја од директно родни хибриди;
 - 14) контрола на управувањето и користењето на пасиштата од општонародниот имот;
 - 15) контрола на спроведувањето на реонизацијата на овоштарството и лозјарството;
 - 16) обиколка на одгледувалиштата на подмладок кај ергелите;
 - 17) контрола на користењето на ергелските паствуи дадени на нега и во закуп;
 - 18) испитување квалитетот на алкохолните и безалкохолните пијачки;
 - 19) земање, атестирање и пломбирање мостри на алкохолни и безалкохолни пијачки;
 - 20) извршување на работите на уредување на водните текови;
 - 21) теренски снимања за извршување на работите на заштита, одбрана, одводнување и наводнување на земјишта;
 - 22) изведување на работите за одбрана од мраз;
 - 23) хидрометриски и хидролошки мерења на водите;
 - 24) надзор над извршувањето на работите за заштита и одбрана на земјиштата од поплави;
 - 25) надзор над наводнувањето и одводнувањето на земјиштата;
 - 26) надзор над извршувањето на работите на уредување на водните текови;
 - 27) изведување на работите во режија за заштита и одбрана на земјиштата од поплави;
 - 28) изведување на работите во режија на наводнување и одводнување на земјишта;
 - 29) изведување хидролошки, хидрометриски, геодетски и педолошки снимања;
 - 30) геомеханички и геотехнички испитувања;
 - 31) извршување на работите во режија на објектите и на ископувањето на канали;
 - 32) надзор над извршувањето на работите на објектите и каналите што ги изведуваат претпријатијата;
 - 33) обиколка на собирните станици за присобирање млеко;
 - 34) обиколка на конзумните и преработувачките млекари;

35) проучување на прашањата на производство, прометот и транспортот на млеко;

36) проучување на условите за производство на млечни производи од хигиенско, техничко и економско гледиште;

37) избор на локација за изградба на млекарски објекти;

38) надзор над извршувањето на градбата на млекарски објекти;

39) проучување за подобрување технологијата на изработката на млечни производи;

40) контрола на одржувањето на млекарската опрема;

41) давање упатства за правилно ракување со млекарската опрема;

6) во областа на ветеринарството:

1) работа на превентива — вакцинирање и лекување добиток;

2) работа на лиценцирање добиток;

3) итни ветеринарни и санитарни интервенции;

4) отстранување стерилитетот на домашни животни;

5) отстранување на паразитарните болести;

6) вештачко осеменување на говедата и овците;

7) присобирање и разнесување на семе од плодници за вештачко осеменување;

8) работа на агитација и пропаганда за вештачко осеменување;

9) работа на дијагностика на заразни и паразитарни оболувања кај добитокот;

10) бактериолошки преглед на прехранбените продукти од животинско потекло;

11) научни истражувања во областа на ветеринарството;

12) обиколка на терени со цел за контрола и спречување ширењето на заразните болести кај добитокот, а особено на опасните заразни болести, како и за спроведување на ветеринарно-санитарните мерки;

13) обиколка на карантинот на увезениот добиток со цел за контрола на спроведувањето на карантинските мерки;

14) контрола на граничните ветеринарни станици;

15) контрола на дејноста на службите на ветеринарните инспекции;

16) контрола на работата на индустриските и индустриските експортни кланици;

17) контрола и инспекција на дејностите на отстранување и ископачување на паразитарните оболувања;

18) ветеринарна инспекција над прометот на добиток, производи од добиток, сировини и отпадци, вклучувајќи ги тука и прехранбените продукти од животинско потекло;

19) контрола на сите собиралишта на добиток, добиточни саеми, пазари и изложби;

20) контрола на работата на ветеринарните станици, на пунктовите и центрите за вештачко осеменување, на дијагностичките станици и центри, на ветеринарните институти и заводи, како и на производните ветеринарни заводи надвор од седиштето на службата на ветеринарната инспекција;

в) во областа на заштитата на растенијата;

1) преглед на терените со цел за утврдување состојбата, појавите и распространетоста на разни растениски болести и штетници што ги напаѓаат белокоstopанските и шумските култури;

2) организирање и спроведување на разни акции со цел за отстранување на растениски болести и штетници;

3) надзор (инспекција) над спроведувањето на разни прописи и наредени мерки за заштита на растенијата;

4) организирање и спроведување на разни курсеви, семинари и слично, со цел за подигање нивото на знаењето за заштита на растенијата кај селскостопанските производители и стручњаци;

б) поставање научни опити;

6) вршење научни истражувања од областа на заштитата на растенијата;

7) контрола на граничниот појас од страна на мешани комисии по прашањето на појавите и отстранувањето на растениски болести и штетници, а според склучените меѓународни конвенции;

8) контрола на здравствената состојба на сите видови расадници (лозови, овошни, шумски, за украсно растение) и на друг посадочен материјал;

9) контрола на складовите и на складираните селскостопански, растениски и шумски производи, во поглед на присуството на растениски болести и штетници;

10) контрола на здравствената состојба на парцелите за производство на семенски стоки;

11) спроведување карантински мерки;

12) контрола на здравствената состојба на селскостопанските и шумските производи и растенија во внатрешен и надворешен промет;

13) работа на известувачка и прогнозна служба со цел за благовремено отстранување на растениските болести и штетници;

14) вршење инспекција за заштита на растенијата;

г) во областа на шумарството:

1) обележување на стеблата за сечење;

2) контрола на извршувањето на дознаки;

3) организирање, изведување и контрола на шумско-одгледните и градежните работи;

4) колаудација на шумско-одгледните и градежните работи, и колаудација на работите за заштита на земјиштата од ерозија и за уредување на порите;

5) организирање, изведување и контрола на сечењето, изработката, привлекувањето и транспортот на дрва;

6) контрола на прометот на дрва;

7) заштита, спречување и борба против шумски болести и штетници;

8) заштита, спречување и гасење на шумски пожари;

9) организирање, изведување и контрола на работите за уредување на шумите;

10) организирање, изведување и контрола на работите за заштита на земјиштата од ерозија и за уредување на порите;

11) одгледување, заштита и користење на дивечот;

12) уредување на ловишта;

13) подигање на ловно-одгледни и ловно-технички објекти.

Член 3

Органите на управата и установите од членот 1 на овој правилник можат да ги користат превозните средства за специјални потреби и за:

1) превоз на работници и службеници од населбата до установата, и назад, ако установата се наоѓа надвор од населбата, а нема превозни средства на јавниот сообраќај што би можеле да се користат за редовен превоз на работниците и службениците до установата;

2) превоз на работници, службеници и болни, ако нема други можности за нивен превоз до лекар, амбуланта и сл.;

3) превоз на странски стручњаци, комисии и делегати што ја посетуваат нашата земја во врска со унапредувањето на селското стопанство и шумарството, или што ја посетуваат нашата земја врз основа на меѓународни договори и конвенции.

Член 4

Како превозни средства за специјални потреби во селското стопанство и шумарството, во смисла на овој правилник, можат да се користат сите типови на теренски автомобили од домашно производство и соодветните типови од странско производство.

Член 5

Превозните средства од претходниот член, врз основа на патен налог, можат да ги користат само лица на стручни за вршење на определените работи

наведени во членот 2 од овој правилник (агрономи, ветеринари и др.).

Патните налози за возење на стручните лица од претходниот став ги издава старешинат на органот на управата и установата или лицето што ќе го овласти тој за тоа.

Член 6

Патниот налог мора да содржи:

- 1) службено дејствие за кое се користи моторното возило;
- 2) име на возачот на моторното возило;
- 3) име и функција на службеникот што се патува заради извршување на службеното дејствие;
- 4) време за кое треба да се изврши службеното дејствие;
- 5) место односно подрачје на кое треба да се изврши службеното дејствие.

Член 7

Во текот на патувањето возачот на моторното возило е должен да води контролен лист, во кој се запишуваат податоците за извршеното патување при заминувањето и враќањето, а особено:

- 1) датумот, часот и местото на тргнувањето на патување и ознаката на состојбата на поминатата километража на бројачот на патничкиот теренски автомобил;
- 2) датумот и часот на завршетокот на патувањето и ознаката на состојбата на поминатата километража на бројачот на патничкиот теренски автомобил.

Контролниот лист го потпишуваат возачот на моторното возило и службеникот што го извршил службеното патување.

Член 8

Возачот на моторното возило е должен по завршеното возење да му поднесе на органот односно на установата, покрај контролниот лист, и извештај за потрошувачката на гориво и мазиво во текот на патувањето.

Член 9

Органот односно установата на која и' е дадено моторно возило на употреба е должна да установи евиденција за користењето на моторното возило и за потрошувачката на гориво и мазиво, а сметководството на органот односно установата ќе ги ликвидира сметките за потрошувачката на гориво и мазиво врз основа на патните налози, контролните листови и извештаите за потрошувачката на гориво и мазиво, заверени од старешината на установата.

Член 10

Патнички теренски автомобили што немаат исправен бројач на километража не смеат да се користат за вршење на службени дејствија.

Член 11

Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за селско стопанство и шумарство во срок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на овој правилник ќе издаде образци на патниот налог, на контролниот лист и на извештајот за потрошувачката на гориво и мазиво.

Член 12

Превозните средства за специјални потреби во селското стопанство и шумарството ќе ги користат:

- 1) општинските органи на управата и установите под надзор на општинските органи — на подрачјето на општината;
- 2) околските органи на управата и установите под надзор на околските органи — на подрачјето на околицата;
- 3) органите на управата на автономните единици и установите под надзор на органите на автономните единици — на подрачјето на автономната единица;
- 4) републичките органи на управата и установите под надзор на републичките органи — на територијата на народната република;
- 5) сојузните органи на управата и установите под надзор на сојузните органи — на територијата на федерацијата.

По исклучок, управите за водостопанство односно хидротехничките оддели и водните заедници можат да ги користат, во исклучителни прилики, превозните средства за специјални потреби и надвор од своето подрачје, кога го бараат тоа специјални разлози на службата, како што е одбраната од поплави и слично.

Член 13

Превозните средства што служат за потребите е наведени во чл. 2 и 3 на овој правилник мораат да имаат од двете страни на годно место со видливи букви напишан натпис кој содржи назив на установата на која ѝ припаѓа превозното средство, како и место во кое се наоѓа установата (на пр.: „Ветеринарна станица, Белград“).

Член 14

Превозот на службеници и стручњаци, освен случаите предвидени во чл. 2 и 3 на овој правилник, може да се врши само со редовни превозни средства, на начинот и под условите пропишани во Уредбата за користењето на општествените средства за патнички автомобили („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/58) и прописите донесени врз основа на неа.

Член 15

Овој правилник влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 06—1757/1

27 октомври 1958 година

Белград

Секретар
за селскостопанство и шумарство,
Славко Комар, с. р.

787.

Врз основа на членот 38 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56) и членот 22 од Законот за сојузните органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56), Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трудот издава

Н А Р Е Д Б А

ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ПРЕГЛЕДОТ НА ПРОСЕЧНИТЕ НА МИНИМАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Стопанските организации се должни да состават преглед на просечните месечни износи на минималните лични доходи на своите работници и службеници. Прегледот се составува според категориите на стручната спрема на работниците и службениците на стопанската организација, според бројната состојба на 31 октомври 1958 година.

Ако стопанската организација има погон за кој се врши самостојно пресметување според одредбите од правилата на стопанската организација, тогаш ќе состави за тој погон посебен преглед на просечните месечни износи на минималните лични доходи.

Сезонските угостителски и туристички стопански организации чие работење е ограничено само за времетраењето на сезоната, прегледот на просечните месечни износи на минималните лични доходи го составуваат според бројната состојба на работниците на 31 август 1958 година.

Стопанските организации што своите обврски спрема општествената заедница ги плаќаат во паушален износ, не составуваат преглед на просечните месечни износи на минималните лични доходи.

2. За утврдување на бројната состојба на работниците од претходната точка се земаат сите работници што со стопанската организација биле во постојан работен однос на денот спрема кој се утврдува бројната состојба, без оглед дали некои од нив тој ден од кои и да било причини биле отсутни од работа, на пример поради болест, платено или неплатено отсуство, прекин на работата, притвор или истражен затвор, отстранување од работата врз основа на решение на стопанската организација итн.

3. Стопанските организации ќе ги пресметаат просечните месечни износи на минималните лични доходи на работниците врз основа на износите определени на работниците со решение на стопанската организација.

Просечните месечни износи на минималните лични доходи за работниците чии минимални лични доходи се определени по час, се пресметуваат со множење на износот по час со 208 односно со бројот на часовите на редовното работно време, ако е според членот 168 од Законот за работните односи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57) определено скратено редовно работно време.

4. Селскостопанските организации и општите земјоделски задруги ги пресметуваат и ги искажуваат во одделен преглед просечните месечни износи на минималните лични доходи според категориите на стручната спрема за работниците на селскостопански дејности, а одделно за работниците на други дејности.

Во селскостопанските организации и во општите земјоделски задруги за работниците на работи на селскостопанска дејност на кои не им се издадени решенија за минималниот личен доход бидејќи минималниот личен доход им се утврдува според работите што ги вршат, просечните месечни износи на минималните лични доходи според категориите на стручната спрема се утврдуваат врз основа на

износите на минималните лични доходи определени за тие работи. Во тој случај за утврдување на просечниот месечен износ не служи бројната состојба на работниците на тие работи, туку просекот се пресметува со собирање на месечните износи на минималниот личен доход за секоја работа и со делење на збирот со бројот на работите. Месечниот износ на минималниот личен доход за работата се пресметува според одредбите од точката 3 став 2 на оваа наредба.

5. Просечните месечни износи на минималните лични доходи треба да се искажат според следните категории на стручната спрема: а) за работниците — висококвалификувани, квалификувани, полуквалификувани и неквалификувани; б) за службениците — со виша стручна спрема, со средна стручна спрема, со нижа стручна спрема и помошни службеници.

За лицата распоредени на раководни места, кои како такви се определени во тарифниот правилник на стопанската организација, просечните месечни износи на минималните лични доходи се искажуваат во прегледот на просечните минимални лични доходи во групата на службениците со виша стручна спрема.

Просечните месечни износи на минималните лични доходи се искажуваат според следниот образец:

Ред број	НАЗИВ	Работници						Службеници				
		Вкупно	Се на се	Високо- квали- фику- вани	Квали- фику- вани	Полу- квали- фику- вани	Неквали- фику- вани	Се на се	Виша стручна спрема	Средна стручна спрема	Нижа стручна спрема	Помош- ници
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Вкупен износ на минималните лични доходи											
2	Бројот на работниците односно службениците на 31. X. 1958 година											
3	Просечен износ на минималниот личен доход											

6. Во категориите на стручната спрема работниците се распоредуваат според стручната спрема предвидена за работните места (работите) во тарифниот правилник на стопанската организација. Во стопанските организации каде што во тарифниот правилник не е предвидена стручна спрема за работните места (работите), по исклучок распоредувањето во категории се врши според стручната спрема од персоналната евиденција на стопанската организација според која таа ги групира своите работници.

7. Стопанските организации се должни прегледот на просеците на минималните лични доходи според категориите на стручната спрема и на бројната состојба на работниците и службениците да го состават до 15 ноември 1958 година и во истиот срок да му го достават во три примерка на органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на трудот и на работните односи.

Органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на трудот и на работните односи зема два примерка од овој преглед, а на третиот примерок ѝ го потврдува приемот на стопанската организација со заверка со печат. Органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на трудот и на работните односи еден примерок од прегледот примен од стопанската организација му доставува на органот на управата на околинскиот народен одбор надлежен за работите на трудот и на работните односи во рок од три дена по приемот од стопанската организација.

8. Органот на управата на околинскиот народен одбор надлежен за работите на трудот и на работните односи ќе состави преглед на просеците на минималните лични доходи и на бројната состојба на работниците за секоја стопанска организација спо-

ред образецот од точката 5 на оваа наредба и ќе му го достави на секретаријатот на републичкиот извршен совет за трудот најдоцна до 20 ноември 1958 година.

Во прегледот на просеците на минималните лични доходи на работниците треба да се групираат стопанските организации по стопански гранки односно стопански дејности.

9. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 06-2987

3 ноември 1958 година

Белград

Секретар за трудот,
Мома Марковиќ, с. р.

788.

Врз основа на членот 419 од Законот за работните односи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57) и Одлуката за овластување на Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет за донесување Наредба за постапката за утврдување на минималните лични доходи на работниците на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/58), Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трудот издава

НАРЕДБА

ЗА ВИСОЧИНАТА НА МИНИМАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО ОБВРСКИТЕ СПРЕМА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ГИ ПЛАКААТ ВО ПАУШАЛЕН ИЗНОС

1. Минималните лични доходи на работниците на стопанските организации што своите обвр-

спрема општествената заедница ги плаќаат во паушален износ, се определуваат според стручната спрема предвидена за работното место и изнесуваат месечно:

	Динари
1) за работниците на работните места за кои е потребна стручна спрема на висококвалификуван работник односно на службеник со висока односно виша стручна спрема — — — — —	20.500
2) за работниците на работните места за кои е потребна стручна спрема на квалификуван работник односно на службеник со средна стручна спрема — — — — —	14.500
3) за работниците на работните места за кои е потребна стручна спрема на полуквалификуван работник односно на службеник со низа стручна спрема — — — — —	12.400
4) за неквалификуваните работници и помошните службеници — — — — —	11.100

Минималните лични доходи од претходниот став го содржат соодветниот износ на придонесот за буџетите од личниот доход, на придонесот за социјално осигурување и на придонесот за станбена изградба пресметан според паушалните основици од Наредбата за височината на паушалните основици на придонесот од личниот доход на работниците на стопанските организации со паушална пресметка („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/58) и од Одлуката за месечните паушални износи што се земаат како основи за пресметување на придонесот за социјално осигурување на работниците на стопанските организации што придонесот од доходот на стопанските организации го плаќаат во паушален износ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/58).

2. Минималните лични доходи од претходната точка служат како основица за утврдување на вкупниот износ на минималните лични доходи на работниците кој при склучувањето на договорот за плаќање на придонесот од доходот во паушален износ мора да ѝ се обезбеди на стопанската организација во смисла на членот 30 од Законот за придонесот од доходот на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/57).

3. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година.

Бр. 06-3053/1

7 ноември 1958 година

Белград

Секретар за трудот,
Мома Марковиќ, с. р.

789.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОГНООТПОРНИ МАТЕРИЈАЛИ

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следните стандарди:

Огноотпорни материјали. Дефиниција. Општа поделба на стандардите	JUS B.D6.100
Огноотпорни материјали. Видови огноотпорни материјали. Класификација — — — — —	JUS B.D6.200
Огноотпорни материјали. Шамотни кисели производи, обликувани. Класификација. Технички услови — — — — —	JUS B.D6.250
Огноотпорни материјали. Шамотни неутрални производи, обликувани. Класификација. Технички услови — — — — —	JUS B.D6.252

Огноотпорни материјали. Шамотни базни производи, обликувани. Класификација. Технички услови — — — — —

JUS B.D6.254

Огноотпорни материјали. Магнетитни, хром-магнетитни и хромитни производи, обликувани. Класификација. Технички услови — — — — —

JUS B.D6.350

Огноотпорни материјали. Шамотни кисели производи, зрнести. Малтери, брашна и маси. Класификација. Технички услови — — — — —

JUS B.D6.430

Огноотпорни материјали. Шамотни неутрални производи, зрнести. Малтери, брашна и маси. Класификација. Технички услови — — — — —

JUS B.D6.432

Огноотпорни материјали. Шамотни базни производи, зрнести. Малтери, брашна и маси. Класификација. Технички услови — — — — —

JUS B.D6.434

Огноотпорни материјали. Магнетитни, хром-магнетитни и хромитни производи, зрнести. Брашна и маси. Класификација. Технички услови — — — — —

JUS B.D6.470

Огноотпорни материјали. Означување на обликуваните производи. Основни одредби — — — — —

JUS B.D6.510

Огноотпорни материјали. Изливци

JUS B.D6.571

Огноотпорни материјали. Чепови

JUS B.D6.572

Огноотпорни материјали. Школки

JUS B.D6.573

Огноотпорни материјали. Земање и обработка на мостри. Основни одредби. Технички услови — — — — —

JUS B.D8.100

Огноотпорни материјали. Општи технички услови и испитувања на формите, мерките, изгледот и сл. — — — — —

JUS B.D8.150

Огноотпорни материјали. Хемиски испитувања. Основни одредби — — — — —

JUS B.D8.200

Огноотпорни материјали. Физикални испитувања. Основни одредби. Преглед — — — — —

JUS B.D8.300

Огноотпорни материјали. Метода за определување на огноотпорноста

JUS B.D8.301

Огноотпорни материјали. Методи за определување на специфичната тежина, впивањето на вода и порозноста — — — — —

JUS B.D8.302

Огноотпорни материјали. Метода за определување на омекнувањето под притисок на високи температури

JUS B.D8.303

Огноотпорни материјали. Метода за определување на притисната цврстина на собна температура — — — — —

JUS B.D8.304

Огноотпорни материјали. Метода за определување на дополнителното собирање и дополнителното ширење

JUS B.D8.305

Огноотпорни материјали. Метода за определување постојаноста при брзи промени на температурата — — — — —

JUS B.D8.306

Огноотпорни материјали. Метода за определување свиткувачката цврстина на собна температура — — — — —

JUS B.D8.307

Огноотпорни материјали. Огноотпорни глини и каолини. Класификација. Технички услови — — — — —

JUS B.F1.010

Огноотпорни материјали. Горени огноотпорни глини и каолини. Класификација. Технички услови — — — — —

JUS B.F1.030

Огноотпорни материјали. Кварцит. Класификација. Технички услови — — — — —

JUS B.F1.050

Огноотпорни материјали. Боксит. Класификација. Технички услови — — — — —

JUS B.G5.010

Огноотпорни материјали. Магнетит. Класификација. Технички услови — — — — —

JUS B.G5.020

Огноотпорни материјали. Хромит. Класификација. Технички услови — — — — —

JUS B.G1.050

2. Наведените југословенски стандарди објавени се во издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 јануари 1959 година.

Бр. 03-4563

1 ноември 1958 година

Белград

Претседател
на Сојузната комисија
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Правилникот за здобивањето и признавањето на звањата на членовите на трговската морнарица, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 42/58, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗДОБИВАЊЕТО И ПРИЗНАВАЊЕТО НА ЗВАЊАТА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ПОСАДАТА НА ТРГОВСКАТА МОРНАРИЦА

Во членот 42, во првиот ред од точката 3), наместо зборот: „отслужил“ треба да стои зборот: „служел“.

Од Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трудот и од Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски, Белград, 24 октомври 1958 година.

УКАЗИ

Претседателот на Републиката, врз основа на членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а по предлог од Државниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДНИОТ И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО СССР И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО СССР

I

Се отповикува

Вељко Микуновиќ од должноста на извонреден и ополномошен амбасадор на ФНРЈ во Сојузот на Советските Социјалистички Републики.

II

Се назначува

Лазар Мојсов, досегашен амбасадор во Државниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден и ополномошен амбасадор на Федеративна Народна Република Југославија во Сојузот на Советските Социјалистички Републики.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 25

28 октомври 1958 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседателот на Републиката, врз основа на членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а по предлог од Државниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДНИОТ И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО НР МОНГОЛИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО НР МОНГОЛИЈА

I

Се отповикува

Вељко Микуновиќ од должноста на извонреден и ополномошен амбасадор на ФНРЈ во Народна Република Монголија.

II

Се назначува

Лазар Мојсов, досегашен амбасадор во Државниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден и ополномошен амбасадор на Федеративна Народна Република Југославија во Народна Република Монголија.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 26

28 октомври 1958 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседателот на Републиката врз основа на членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а на предлог од Државниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕДНИОТ И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО БЕЛГИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО БЕЛГИЈА

I

Се отповикува

Михајло Јаворски од должноста на извонреден и ополномошен амбасадор на ФНРЈ во Белгија.

II

Се назначува

Вјекослав Прпиќ, досегашен ополномошен министер во Државниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден и ополномошен амбасадор на Федеративна Народна Република Југославија во Белгија.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 27

29 октомври 1958 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 42 од 18 октомври 1958 година објавува:
Одлука за определување процентот за уплата во Републичкиот и во околските фондови за уна-

предување на рибарството од надоместоците за издадените риболовни дозволи во 1958 година;

Решение за основавање Дирекција за уредување сливот на Велика Морава, како установа со самостојно финансирање;

Решение за измена на Решението за основавање Ловно стопанство како установа со самостојно финансирање;

Наредба за обврската на општинските народни одбори за донесување прописи за регулирање цените во продажбата на мало.

Во бројот 43 од 25 октомври 1958 година објавува:

Програма на испитите за квалификуван работник од предметите Државното уредување на ФНРЈ и Стопанскиот систем на ФНРЈ;

Програма на испитите за висококвалификуван работник од предметите Државното уредување на ФНРЈ и Стопанскиот систем на ФНРЈ;

Програма на испитите за квалификуван работник од предметот Економика и организација на претпријатието;

Програма на испитите за висококвалификуван работник од предметот Економика и организација на претпријатието.

Во бројот 41 од 1 ноември 1958 година објавува:

Уредба за измена на Уредбата за начинот на осигурување дополнителни средства за осигурување правата на лицата привремено вон работен однос и за другите потреби на службата за посредување на трудот.

Во бројот 45 од 8 ноември 1958 година објавува:

Одлука за измени и дополненија на Одлуката за основањето и територијалната надлежност на окружните и околските судови;

Одлука за потврда на одлуките на народните одбори за измени и дополненија на статутите на околните;

Одлука за потврда на Статутот на Уметничката академија во Белград;

Одлука за одобрување на Статутот на Занаетчиската комора на Народна Република Србија;

Одлука за одобрување на Статутот на Угостителската комора на Народна Република Србија;

Одлука за разрешување од судиската должност на судии на окружните судови;

Одлука за изборот на судии на окружните судови;

Одлука за изборот на Одборот за претставки и жалби;

Одлука за измени и дополненија на Правилникот за работа на Народното собрание на Народна Република Србија;

Одлука за измени и дополненија на Правилникот за работа на Републичкиот совет на Народното собрание на Народна Република Србија;

Одлука за измени и дополненија на Правилникот за работа на Советот на производителите на Народното собрание на Народна Република Србија;

Решение за основавање на Околска угостителска комора за подрачјето на околните Нови Пазар и Кралево.

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“, службени лист Народне Републике Хрватске, во бројот 46 од 17 октомври 1958 година објавуваат:

Уредба за измени и дополненија на Уредбата за пренесување работите во надлежност на републичките органи на управата;

Наредба за измени и дополненија на Наредбата за стопанските дејности што се сметаат слични на занаетчиските дејности.

Во бројот 47 од 21 октомври 1958 година немаат службен дел.

Во бројот 48 од 24 октомври 1958 година немаат службен дел.

Во бројот 49 од 30 октомври 1958 година објавуваат:

Одлука за именување претседател и членови на Одборот за буџет на Извршниот совет на Саборот на НР Хрватска;

Одлука за овластување на самостојните републички органи на управата спрема кои надзорните права ги вршат други републички органи на управата за донесување на правилници за својата внатрешна организација;

Решение за основавање Здравствена станица во Триље.

УРАДНИ ЛИСТ ЉУДСКЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Људске Републике Словеније“ во бројот 36 од 23 октомври 1958 година објавува:

Наредба за производите за кои општинските народни одбори треба да пропишат највисоки цени на мало;

Наредба за почетокот на работењето на Окружниот суд во Мурска Собота и за пренесување работите врз Окружниот суд во Мурска Собота.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 39 од 18 октомври 1958 година објавува:

Одлука за измени на Одлуката за запишување нови студенти на факултетите од Универзитетот во Сараево;

Одлука за височината на таксата што приватните сопственици на шуми за сечење дрва во приватни шуми ја плаќаат во околските фондови за унапредување на шумарството;

Решение за измени и дополненија на Решението за престанок со работа на Заводот за индустриски истражувања во Сараево;

Решение за разрешување и назначување функционери на републичките органи на управата;

Наредба за курсевите за болничари;

Решение за измена на членовите на Архивскиот совет на НР БиХ.

Во бројот 40 од 25 октомври 1958 година објавува:

Уредба за бесплатен стан и огрев на наставниот и воспитниот персонал во училиштата и воспитните установи во селата.

Одлука за определување хонорари на хонорарните наставници на Управното училиште, Вишото училиште за социјални работници и Вишото техничко училиште од машинска струка во Сараево и Вишото техничко училиште од рударска струка во Тузла;

Одлука за рамките за определување на полагајните плати на службениците од установите во областа на културата;

Одлука за рамките за определување на полагајните плати на службениците во научните установи;

Одлука за видовите на градежните објекти на кои инспекциските работи ќе ги вршат исклучиво околските органи на управата надлежни за работите на градежната инспекција;

Одлука за разрешување од должност на сите членови на републичките совети;

Одлука за утврдување бројот на членовите на републичките совети;

Одлука за составот и начинот на избирање на членовите на Советот за просвета на НР БиХ;

Решение за именување членови на републичките совети од редот на граѓаните;

Решение за именување претседател на Советот за комунални прашања и урбанизам на НР БиХ;

Решение за разрешување и назначување функционери на републичките органи на управата.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Страна

„Службен весник на Народна Република Македонија“ во бројот 30 од 9 октомври 1958 година објавува:

Наредба за измени и дополненија на Наредбата за лов и фаќање на дивеч;

Правилник за минималната школска претспрема за учениците во стопанството.

Во бројот 31 од 25 октомври 1958 година објавува:

Указ за прогласување на Законот за урбанистичко планирање со текст на истиот закон;

Указ за прогласување на Законот за прогласување шумските предели на планината Галичица за национален парк, со текст на истиот закон;

Указ за прогласување на Законот за изменување и дополнување на Законот за забранување држање кози на територијата на Народна Република Македонија, со текст на истиот закон;

Указ за прогласување на Законот за изменување и дополнување на Законот за шумите, со текст на истиот закон;

Указ за прогласување на Законот за изменување на Законот за Универзитетот во Скопје, со текст на истиот закон;

Одлука за разрешување и избирање на судии;

Одлука за одобрување статутот на Занаемчиската комора на Народна Република Македонија;

Одлука за одобрување Статутот на Трговската комора на Народна Република Македонија;

Одлука за одобрување Статутот на Угостителската комора на Народна Република Македонија;

Одлука за одобрување Статутот на Земјоделско-шумарската комора на Народна Република Македонија;

Решение за висината на хонорарот на наставниот и помошно наставен персонал на Медицинскиот факултет за работа во здравствените установи;

Објава за членовите на колегијалниот орган на републичкиот Совет за култура делегирани од самоуправните установи односно стручни и општествени организации.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ
ЦРНЕ ГОРЕ

„Службени лист Народне Републике Црне Горе“ во бројот 24 од 4 октомври 1958 година објавува:

Уредба за основавање Републичка комисија за службенички работи;

Уредба за Историскиот институт на НР Црна Гора;

Уредба за основавање Републички завод за продуктивност на трудот и за формирање раководни кадри во стопанството;

Одлука за пренесување правото на основувач за Титоградската водна заедница врз народните одбори на општините Титоград и Даниловград;

Решение за измени на Решението за именување општи изборни комитети за спроведување на изборите за одборници на народните одбори на општините на територијата на НР Црна Гора.

СОДЪЖИНА:

Страна

768. Правилник за работа на Сојузната народна скупштина — — — — —	1009
769. Уредба за органите и постапката за утврдување на времето проминато во работен однос и на другите периоди што се запишуваат во работната книшка — — — — —	1019
770. Уредба за посебниот додаток на службениците од установите во областа на нуклеарната енергија — — — — —	1020

771. Уредба за звањата и платите на професионалните противпожарници — — — — —	1020
772. Уредба за дополние на членот 6 од Уредбата за материјалното обезбедување и за другите права на работниците и службениците што се наоѓаат времено вон работен однос — — — — —	1022
773. Одлука за измена и дополние на Одлуката за пробното производство на стопанските организации — — — — —	1023
774. Одлука за дополние на Одлуката за надлежноста за одобрување на инвестиционите програми за објектите од општ интерес за Федеративна Народна Република Југославија — — — — —	1023
775. Одлука за паушалните основи за определување надоместок наместо личен доход за работниците на стопанските организации што придонесот од доходот на стопанските организации го плаќаат во паушален износ — — — — —	1023
776. Одлука за измена и дополние на Одлуката за пресметување и плаќање на придонесот за социјално осигурување на воените осигураници — — — — —	1024
777. Одлука за отстранување дејството од зголемувањето на платите, пензиите, инвалидните, наградите на учениците во стопанството и додатокот на деца врз инвалидскиот додаток — — — — —	1024
778. Одлука за сметање во пензиски стаж на времето поминато во вршење на самостојни професионални дејности — — — — —	1024
779. Одлука за паушалните основи за определување надоместок наместо личен доход за осигураниците во рибарството — — — — —	1026
780. Одлука за користење на средствата остварени во прометот на шеќерна репка од родот на 1959 година — за унапредување на производството и прометот на шеќерна репка — — — — —	1026
781. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за примена на контните планови на стопанските организации — — — — —	1027
782. Наредба за начинот на уплатување на придонесот од прометот на филмови, за определувањето на основите за распределба на средствата од тој придонес и за распоредот на тие средства на претпријатија за снимање на филмови — — — — —	1028
783. Наредба за измени на Наредбата за коефициентите за пресметување на разликата во цените при извозот и увозот на определени производи и услуги — — — — —	1030
784. Упатство за преведување на професионалните противпожарници во новите звања според Уредбата за звањата и платите на професионалните противпожарници — — — — —	1031
785. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на книгата »Land without Justice« — — — — —	1031
786. Правилник за користење на патничките автомобили за специјални потреби во селското стопанство и шумарството — — — — —	1032
787. Наредба за составување на прегледот на просечите на минималните лични доходи на работниците на стопанските организации — — — — —	1034
788. Наредба за височината на минималните лични доходи на работниците на стопанските организации што обврските спрема општествената заедница ги плаќаат во паушален износ — — — — —	1034
789. Решение за југословенските стандарди за огноотпорни материјали — — — — —	1036
Исправка на Правилникот за здобивањето и признавањето на звањата на членовите на посадата на трговската морнарица — — — — —	1037

Покана за претплата на

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ ЗА 1959 ГОДИНА

Врз основа на решението на СИС, Р. п. бр. 364 од 10 ноември 1958 година, претплатата на Службен лист на ФНРЈ за 1959 година изнесува 2.000 динари за еден примерок, а за странство 3.000 динари

Претплатата се прима само за цела година а се уплатува на жиро сметката 101-11 кај филијалата на Народната банка на ФНРЈ во Белград. 1—30

Им се обрнува внимание на досегашните претплатници дека при прак'ањето на претплатата треба на чековната или вирманската уплатница да ги напишат следните податоци:

а) точна адреса на претплатникот, место, улица и број, пошта и број на поштенскиот фах (ако го има);

б) претплатен број од адресата на која се прима весникот.

Ако претплатата се уплатува за повеќе примероци, и тоа треба да се означи; ако претплатата се уплатува за повеќе установи, тогаш да се наведат и адресите на кои треба да се прак'а весникот; ако претплатата се прак'а истовремено за весникот, списанија или посебни изданија, треба точно да се означи на име што се прак'аат парите.

КОГА ПРЕТПЛАТАТА СЕ ПОЛАГА ПРВПАТ, ДА СЕ НАЗНАЧИ: „НОВ ПРЕТПЛАТНИК“.

Податоците треба да се внесат читко, по можност со машина за пишување. Уплата со непотполна, скратена или нечитка адреса нема да се зема во постапка.

Сите забелешки во врска со претплатата достаточна е да се запишат на грбот од чековната или вирманската уплатница и со тоа да се избегне посебна преписка. Ако век'е преписка се врши, потребно е секогаш да се назначи претплатниот број под кој се прима Службен лист на ФНРЈ.

Кон овој број на Службен лист на ФНРЈ приложена е чековна уплатница. За претплатниците што примаат повеќе примероци чековната уплатница е ставена во примерокот на кој е залепена адресата.

Ако претплатата не се обнови до 25 декември, испрак'ањето на весникот к'е се запре од 1 јануари 1959 година.

Претплатата за 1959 година на додатоците на Службен лист на ФНРЈ

1) „МЕЃУНАРОДНИ УГОВОРИ И ДРУГИ СПОРАЗУМИ“ изнесува 1.300 динари, а за странство 2.200 динари;

2) „ОДЛИКОВАЊА И ПОМИЛОВАЊА“ изнесува 400 динари, а за странство 800 динари.

Претплатата се уплатува како и за Службен лист на ФНРЈ, на жиро сметката 101-11.

1—30